



**EVL9E2XT**

**KVLAE2XH**

**KVLAE2XT**

**LVL9E2XZ**

**SQ** Udhëzimet për përdorim | **Furrë e kombinuar me mikrovalë** 3

**MK** Упатство за ракување | **Микробранова комбинирана печка** 26



# INSTALIMI / МОНТАЖА



# Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Merrni këshilla të përdorimit, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	6
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT.....	9
4. PANELI I KONTROLLIT.....	9
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	10
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	11
7. FUNKSIONE SHITESË.....	14
8. FUNKSIONET E ORËS.....	14
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE.....	15
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	17
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	22
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	22
13. EFIKASITET ENERGJIE.....	24
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	25

## 1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

### 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi

të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.

- Fëmijët duhet të mbikqyren për t'u siguruar atyre që nuk luajnë me pajisjen dhe pajisjet celulare me aplikacionin.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- **PARALAJMËRIM:** Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë kohës që ajo është në përdorim dhe kur ftohet.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

## **1.2 Siguria e përgjithshme**

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
- Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në strukturën inkaso.
- Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik.
- Nëse kordoni i energjisë elektrike është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit e tij ose persona me kualifikim të ngjashëm për të shmangur një rrezik elektrik.
- **PARALAJMËRIM:** Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të ndërroni llambën.

- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet pasur kujdes për të shmangur prekjen e elementëve të ngrohjes ose sipërfaqes së brendësisë së pajisjes.
- Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur aksesoret ose enët për furrë.
- Përdorni vetëm sensorin e ushqimit (sensorin e temperaturës) që rekomandohet për këtë pajisje.
- Mos e aktivizoni funksionin e mikrovalës kur pajisja është bosh. Pjesët prej metali në hapësirat e brendshme mund të krijojnë harkim elektrik.
- Enët metalike për ushqime dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit me mikrovalë. Kjo kërkesë nuk vlen për rastet kur prodhuesi specifikon madhësinë dhe formën e enëve metalike të përshtatshme për gatim me mikrovalë.
- PARALAJMËRIM: Nëse dera ose vulat e derës janë dëmtuar, pajisja nuk duhet të vendoset në punë derisa të riparohet nga një person i kualifikuar.
- PARALAJMËRIM: Vetëm një person i kualifikuar mund të kryejë ndonjë shërbim ose riparim që përfshin heqjen e një mbulese, e cila jep mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalës.
- PARALAJMËRIM: Mos ngrohni lëngje dhe ushqime të tjera në enë të mbyllura. Ata kanë gjasa të shpërthejnë.
- Përdorni vetëm enë të përshtatshme për përdorim në furra me mikrovalë.
- Kur nxehni ushqime në enë plastike ose letre, mos ia ndani sytë pajisjes sepse mund të ketë ndonjë shkëndijë.
- Pajisja është projektuar për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose veshjeve dhe ngrohja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të çojnë në rrezik dëmtimi, ndezjeje ose zjarri.
- Nëse lëshohet tym, fikeni ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të mbytni flakët.

- Ngrohja e pijeve në mikrovalë mund të rezultojë në vlimin e vonuar shpërthyes. Duhet pasur kujdes gjatë punës me enën.
- Përmbajtja e shisheve të ushqimit dhe kavanozave të ushqimit për fëmijë duhet të trazohen ose të tunden dhe temperatura të kontrollohet para konsumimit, në mënyrë që të shmangen djegiet.
- Vezët në lëvozhgën e tyre dhe vezët e plota të ziera mirë nuk duhet të nxehen në pajisje pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi të ketë mbaruar ngrohja me mikrovalë.
- Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e rafteve në rendin e kundërt.
- Pajisja duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqen të gjitha mbetjet e ushqimit.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
- Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami, pasi mund të gërvishet sipërfaqja, gjë e cila mund të shkaktojë krisjen e xhamit.
- Mosmbajtja e pajisjes në një gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes, e cila mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të rezultojë në një situatë të rrezikshme.

## 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

### 2.1 Instalimi

#### PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.

- Ndiqni udhëzimet e instalimit të disponueshme në faqen tonë në internet.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
- Instaloheni pajisjen në një vend të sigurt dhe të përshtatshëm që plotëson kërkesat e instalimit.

- Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe njësitë e tjera.
- Përpara montimit të pajisjes, kontrolloni nëse dera e pajisjes hapet pa pengesë.
- Pajisja vjen me një sistem elektrik ftohjeje. Duhet vënë në punë përmes lidhjes nga priza.

## 2.2 Lidhja elektrike

### PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një electricist i kualifikuar.
- Pajisja duhet tokëzuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrejtë elektrik.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablllo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Nëse kabllloja elektrike duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë nga Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Mos i lini kabllot elektrike që të prekin derën e pajisjes ose t'i afrohen asaj apo hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht kur është në punë ose dera është e nxehtë.
- Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe të izoluar duhet të shtrëngohet në mënyrë të tillë që të mos hiqet pa vegla.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabllloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.
- Përdorni mjetet e duhura izoluese: çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat që vidhosen duhet të hiqen nga foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
- Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje instaluese e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja instaluese duhet të ketë një hapje kontakti me gjerësi minimale 3 mm.
- Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kordon elektrik.

## 2.3 Përdorimi

### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike ose shpërthimi.

- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Sigurohuni që vendet e ventilimit të mos jenë bllokuar.
- Mos harroni ta kontrolloni pajisjen gjatë punës.
- Çaktivizojeni pajisjen pas çdo përdorimi.
- Tregoni kujdes në hapjen e derës së pajisjes kur pajisja është në punë. Mund të çlirohet avull i nxehtë.
- Mos e vendosni në punë pajisjen me duar të lagura ose kur keni pasur kontakt me ujë.
- Mos ushtroni presion mbi derën e hapur.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose si sipërfaqe mbështetëse.
- Hapeni derën e pajisjes me kujdes. Përdorimi i përbërësve me alkool mund të krijojë një përzierje alkooli dhe ajri.
- Mos lejoni që pajisja të bjerë në kontakt me shkëndija apo flakë të hapura kur hapni derën.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Mos e ndani fjalëkalimin tuaj të Wi-Fi.
- Mos e përdorni funksionin e mikrovalës për të ngrohur pajisjen paraprakisht.

### PARALAJMËRIM!

Rrezik i dëmtimit të pajisjes.

- Për të parandaluar dëmtimin ose çngjyrosjen e emailit:
  - mos fusni letër alumini drejtpërdrejt në pjesën e poshtme të hapësirës së pajisjes.
  - mos hidhni ujë drejtpërdrejt në pajisjen e nxehtë.
  - mos lini enë të lagura dhe ushqim në pajisje pasi të keni mbaruar gatimin.
  - bëni kujdes kur hiqni ose vendosni aksesoret.
- Çngjyrimi i emailit ose i inoksit nuk ndikon në funksionimin e pajisjes.

- Përdorni tepsi të thellë për kekë të butë. Lëngjet e frutave shkaktojnë njolla që mund të mbesin përgjithmonë.
- Përdorni vetëm aksesorë që jepen me këtë pajisje ose të rekomanduar nga prodhuesi.
- Gatvani gjithmonë me derën e pajisjes të mbyllur.
- Sigurohuni se sensori iushqimit nuk bllokohet nga dera e pajisjes.
- Nëse pajisja është instaluar pas një paneli mobilieje (p.sh. një derë), sigurohuni që dera të mos mbyllet asnjëherë kur pajisja është në punë. Pas një paneli të mbyllur mobilieje mund të akumulohet nxehtësi dhe lagështi, të cilat mund të shkaktojnë si rrjedhim dëme në pajisje, banesë apo dysheme. Mos e mbyllni panelin e mobilies derisa pajisja të jetë ftohur plotësisht pas përdorimit.

## 2.4 Kujdesi dhe pastrimi

### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të pajisjes.

- Përpara mirëmbajtjes, çaktivizoni pajisjen dhe hiqeni spinën nga priza.
- Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur. Panelet prej xhami rrezikojnë të thyhen.
- Zëvendësojini menjëherë panelet prej xhami të derës nëse janë të dëmtuara. Kontaktoni qendrën e shërbimit të autorizuar.
- Sigurohuni që hapësira e brendshme dhe dera të fshihen e të thahen pas çdo përdorimi. Avulli i prodhuar gjatë punës së pajisjes kondensohet në muret e hapësirave të brendshme dhe mund të shkaktojë gërryerje.
- Pastrojeni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Yndyrat dhe ushqimi që mbeten në pajisje mund të shkaktojnë zjarr dhe qark elektrik

kur vihet në përdorim funksioni i mikrovalës.

- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
- Nëse përdorni spërkatës për furrën, ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.

## 2.5 Ndriçimi i brendshëm

### PARALAJMËRIM!

Rrezik goditjeje elektrike.

- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.
- Ky produkt përmban një burim drite të klasit G të efikasitetit të energjisë.
- Përdorni vetëm llamba me të njëjtat specifike.

## 2.6 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
- Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.

## 2.7 Hedhja


### PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Kontaktoni me autoritetin tuaj komunal për informacion se si ta hidhni pajisjen.
- Shkëputeni pajisjen nga korrenti.
- Priteni kabllon e rrejtës elektrik pranë pajisjes dhe hidhni atë.

## 3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT


### 3.1 Pasqyra e përgjithshme



- 1 Paneli i kontrollit
- 2 Ekran
- 3 Elementi i ngrohjes
- 4 Gjeneratori i mikrovalës
- 5 Priza e sensorit të ushqimit
- 6 Llamba
- 7 Ventilimi
- 8 Mbështetje e raftit, i lëvizshëm
- 9 Poyicioni i raftit

## 4. PANELI I KONTROLLIT

### 4.1 Përmbledhje e panelit të kontrollit



**1** **AKTIV / JOAKTI V** Shtypeni dhe mbajeni për të ndezur e fikur pajisjen.

**2** **Ekran** Tregon cilësimet aktuale të pajisjes.

Paneli i kontrollit ofron akses në funksione dhe lloje të ndryshme gatimi. Gjithashtu shfaq informacionin rreth statusit aktual të funksionimit.

### 4.2 Ekran

Ekran është plotësisht ndëraktiv, i rrëshqitshëm dhe i ndarë në seksione të përcaktuara. Mund të rrëshqitni nëpër ekran për të lëvizur majtas ose djathtas.

**OK** Për të konfirmuar përzgjedhjen / cilësimin.

**> <** Për të kaluar në nivelin tjetër ose të mëparshëm në menu.

**^ v** Për të hyrë dhe rregulluar cilësimet shtesë.

**♥** Për të ruajtur cilësimet aktuale në: Të preferuara.

**♡** Për të fshirë cilësimet aktuale në: Të preferuara.

**☹** Për të ndezur dhe fikur llambën.

**☑** Për të aktivizuar dhe çaktivizuar opsionet.

**🔒** Pajisja është e kyçur.

**🔔** Bjeri alarmit është aktivizuar.

**🔔** Bjeri alarmit dhe ndalo gatimin është aktivizuar.

**🔔** Vetëm dritaren e mesazhit është i aktivizuar.

**🕒** Shtyrja e programit është aktivizuar.

**×** Për të mbyllur mesazhin në dritaren e kërcim ose për të anuluar cilësimin.

**📶** lidhja Wi-Fi është e aktivizuar.



lidhja Wi-Fi është e çaktivizuar.



Funksionimi në distancë është e ndezur.



Funksioni me modalitetin e kursimit të energjisë.

## 5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË



### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 5.1 Lidhja e parë

Në ekran shfaqet mesazhi i mirëseardhjes pas lidhjes së parë. Mund të zgjidhni midis fillimit ose anashkalimit të procesit të hyrjes. Cilësimet mund të rishikohen dhe modifikohen sa herë që është e nevojshme.

Rregulloni cilësimet: Gjuha, Ora Ditore, Lidhja me valë.

### 5.2 Lidhja me valë

Pajisja mundëson lidhjen me rrjetin Wi-Fi dhe lidhjen e pajisjes celulare. Mund të merrni njoftime, të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisja juaj celulare.

Për të lidhur pajisjen ju nevojitet:

- Rrjet me valë me lidhje në internet.
- Pajisje portative e lidhur në rrjetin me valë.

1. Për të shkarkuar aplikacionin, skanoni kodin QR që ndodhet në kapakun e pasmë. Gjithashtu mund ta shkarkoni aplikacionin direkt nga dyqani i aplikacioneve.
2. Ndiqni udhëzimet e hyrjes në aplikacion.
3. Ndizni pajisjen.
4. Shtypni dhe rreshqitni majtas për të hyrë te menya. Zgjidhni: Cilësimet / Lidhjet.
5. Shtypni për ta aktivizuar ose çaktivizuar: Wi-Fi.

Moduli me valë i pajisjes fillon brenda 90 sek.

Frekuenca	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Fuqia maksimale	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)

Protokolli 2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

### 5.3 Licencat e softuerit

Softueri në këtë produkt përmban përbërës që bazohen në softuerë falas dhe me burim të hapur. Electrolux me mirënjohje i pranon kontributet e softuerëve të hapur dhe të komuniteteve të robotikës në projektin e zhvillimit.

Për të hapur kodin burimor të këtyre përbërësve të softuerëve falas dhe me burim të hapur, kushtet e licencës së të clave duhen publikuar, dhe për të parë informacionin e tyre të plotë për të drejtat e autorit dhe kushtet e zbatueshme të licencës, shkoni te: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (dosja NIU6).

### 5.4 Ngrohja paraprake dhe pastrimi fillestar

Ngrohni paraprakisht pajisjen e zbrazët përpara përdorimit të parë dhe kontaktit me ushqimin. Pajisja mund të lëshojë erë të pakëndshme dhe tym. Ajrosni dhomën gjatë ngrohjes paraprake.

1. Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e raftave që mund të hiqen nga pajisja.
2. Hyni në menu dhe zgjidhni: Funksionet.
3. Vendoni funksionin . Vendosni temperaturën maksimale. Lëreni pajisjen të funksionojë për 1 o.
4. Vendosni funksionin . Vendosni temperaturën maksimale. Lëreni pajisjen të funksionojë për 15 min.
5. Fikni pajisjen dhe prisni derisa është e ftohur.
6. Pastroni pajisjen dhe aksesorët vetëm me një copë me mikrofibra me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.


7. Futini aksesorët dhe mbajtëset e heqshme të rafteve sërish në pozicionet e tyre fillestare.

## 6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 6.1 Menyja


Shtypni  dhe rrëshqitni majtas për të hyrë te menyja.

- Gatime
- Funksonet
- Të preferuara
- Cilësimet

### 6.2 Funksonet

Nënmenuja përfshin një listë të funksioneve të gatimit.

Lista e funksioneve mund të ndryshojë në varësi të versionit të softuerit.

1. Hyni në menu dhe zgjidhni: Funksonet.
2. Zgjidhni funksionin e nxehtë.
3. Rregulloni cilësimet.
4. Shtypni **START**. Mund ta lidhni Sensorin e ushqimit në çdo kohë para ose gjatë gatimit. Referojuni kapitullit "Përdorimi i aksesorëve, Sensori i ushqimit".
5.  - shtypeni për të rregulluar cilësimet gjatë gatimit.
6. **STOP** - shtypeni për të çaktivizuar funksionin e nxehtë.



Regjim i shpejtë Ngrohe pahrakisht disponohet vetëm për disa funksione ngrohjeje. Për informacion të mëtejshëm mbi opsionet e parangrohjes, referojuni kapitullin "Përdorimi ditor", Cilësimet, Nënmenuja: Preferenca.



#### Lart

Nxehtësi intensive për përzhitje të shpejtë nga sipër.



#### Poshtë

Përcëlloni në mënyrë të njëtrajtshme pjesën e poshtme të ushqimit. I mirë për pica ose byrek, si dhe për përfundimin e kekut ose të quiches. Ngrohni paraprakisht furrën dhe përdorni nivelin më të ulët të raftit.



#### Ajër i nxehtë

Pjekje dhe gatim të njëtrajtshëm në një nivel. Vendosni një temperaturë më të ulët se për Lart & Poshtë.



#### Lart & Poshtë

Për gatim të përditshëm në një nivel të vetëm. I mirë për të gjitha ushqimet, si tava dhe ushqime të pjekura.



#### Ajër i nxehtë & Lart

Bëni rosto të kyçeve të mëdha të mishit dhe shpezë me kocka për rezultate të buta dhe një sipërfaqe krokante.



#### Ajër i nxehtë & Poshtë

Pjekni në mënyrë të njëtrajtshme brumin me një kore krokante. I mirë për pica, torta me brumë ose byrekë.



#### Ajër i nxehtë, Lart & Poshtë

Ky funksion është ideal për ushqime të gatshme.



#### Mikrovalë

Shkrini, nxehti ose gatvani shpejt ushqimin.



#### Skarë + MW

Përshejtoni sipërfaqen krokante.



#### Skarë turbo + MW

Përshejtoni pjekjen dhe gatimin.



#### Ventilator i plotë + MW

Përshejto pjekjen dhe gatimin.



#### Gatimi konvencional + MW

Përshejtoni pjekjen dhe gatimin e zakonshëm.



#### Ringrohje

Ringrohni butësisht ushqimet e mbetura për të marrë shijen dhe teksturën më të mirë.



### Skarë

Gatuani në skarë ose skuqni në mënyrë të njëtrajtshme zarzavate ose mish. Gjithashtu i mirë për thekjen e bukës.



### Ardhja e brumit

Temperaturë e optimizuar për fryrje të shpejtë.



### Shkrirja

Shkrirje e lehtë për përgatitje të mëtejshme. Trazimi përmirëson rezultatet. Për ushqimet delikate si mishi, rekomandimi është t'i ktheni dy herë përbys gjatë procesit të shkrirjes.



### Ziej

Merrni çmlek të butë, plot lëng duke zier të gjithë përbërësit së bashku.



### Gatim i ngadaltë

Gatimi i ngadaltë rrit kohën e gatimit, por do të merrni rezultate të gatimit më të mira. Përpara se ta vendosni mishin në furrë, skuqeni.



### Shkrini

Shkrini butësisht gjalpin ose çokolatën me fuqi të ulët.



### Ruaj

Merrni fruta dhe zarzavate plot lëng të përgatitura në temperaturë të ulët. Vendosni kavanozat që i rezistojnë nxehtësisë në një tavë për pjekje të mbushur me ujë.



### Ngrohja e pjatës

Për të ngrohur paraprakisht pjatat përpara servirjes.



### Mbaj ngrohtë

Mbajini gatimet e ngrohta për servirje. Vini re se disa ushqime mund të vazhdojnë të gatuhen dhe të thahen ndërsa mbahen të ngrohta. Mbulojini gatimet nëse është e nevojshme.



### Hiqni ujin

Thani në mënyrë të njëtrajtshme fruta, erëza dhe zarzavate në një temperaturë të ulët. Hapeni derën herë pas here gjatë tharjes për të përmirësuar rezultatin e tharjes.



### Rosto

Merrni një shtresë të jashtme krokante dhe të brendshme të butë për mish, shpezë ose zarzavate.



### Pjekja e bukës

Përdoreni këtë funksion për të pjekur bukë dhe simite me rezultate profesionale për sa i përket fortësisë, ngjyrës dhe shkëlqimit të kores.



Llamba mund të fiket automatikisht në një temperaturë nën 80 °C gjatë disa funksioneve të nxehtësive.



Nëse hapni derën, funksioni i mikrovalës ndalon. Për ta nisur sërish, mbyllni derën.

## 6.3 Cilësimi: Mikrovalë

1. Hiqni të gjithë aksesorët, përveç raftit me rretë.
2. Shtypni Mikrovalë në ekranin kryesor.
3. Vendosni kohën dhe fuqinë e mikrovalës.
4. Shtypni START .
5. STOP - shtypeni për të çaktivizuar funksionin.

Nëse hapni derën, funksioni ndalon. Për ta nisur sërish, shtypni START .

## 6.4 Gatime

Nënmenuja Gatime përbëhet nga një grup programesh që janë krijuar për gatime të përkushtuara. Çdo pjatë në këtë nënmenu ofrohet me një cilësim të përshtatshëm. Koha, temperatura dhe, nëse disponohet, fuqia e mikrovalës mund të rregullohen gjatë gatimit.

Për disa prej gatime ju mund të gatuani gjithashtu me Sensori i ushqimit.

1. Hyni në menu dhe zgjidhni: Gatime.
  2. Zgjidhni një gatim ose lloj ushqimi.
  3. Rregulloni cilësimet sipas preferencave të gatimit. Rregulloni peshën. Opsioni ofrohet për pjatë e zgjedhura. Shtypni OK.
  4. Vendoseni ushqimin brenda pajisjes sipas udhëzimeve të disponueshme në ekran.
  5. Shtypni START .
- Kur funksioni mbaron, kontrolloni nëse ushqimi është gati. Zgjatni kohën e gatimit, nëse është e nevojshme.

## 6.5 Të preferuara



Ky funksion ofrohet vetëm për modelet e zgjedhura.

Mund të ruani deri në 20 nga cilësimet tuaja të preferuara, si p.sh. funksioni i ngrohjes, funksioni i enëve ose i pastrimit.

Për të ruajtur cilësimin, zgjidhni cilësimin e preferuar dhe shtypni

### Zgjidhni: Të preferuara

1. Hyni në menu dhe shtypni: Të preferuara për të kontrolluar cilësimet e ruajtura.
2. Zgjidhni një nga cilësimet e ruajtura.
3. Shtypni START për të filluar gatimin.

### Fshini: Të preferuara

1. Hyni në menu dhe shtypni: Të preferuara për të kontrolluar cilësimet e ruajtura.
2. Shtypni: për të fshirë cilësimet e ruajtura.

## 6.6 Cilësimet

Kjo nënmenu përfshin një listë cilësimesh.

### Nënmenuja: Konfigurimi

Gjuha	Për të vendosur gjuhën e pajisjes.
Ora Ditore	Për të vendosur orën aktuale.
Drita e ekranit	Për të vendosur ndriçimin e ekranit.
Tingujt e butonave	Për të aktivizuar dhe fikur tingullin e fushave të prekjes. Nuk është e mundur t'i heshtni tingujt për
Volumi i ziles	Për të vendosur volumin e tingujve dhe të sinjaleve të tasteve.
Njësia e temperaturës	Për të treguar njësinë aktuale të temperaturës.

### Nënmenuja: Shërbimi

Regjimi demo	Kodi i aktivizimit / çaktivizimit: 2468
Versioni i softuerit	Informacion rreth versionit të softuerit.
Rivendos të gjitha cilësimet	Rivendos cilësimet e fabrikës.

### Nënmenuja: Preferenca

Të lehta	Ndez dhe fik llambën.
Bllokimi për fëmijët	Parandalon aktivizimin aksidental të pajisjes.
Ngrohja paraprake/ Nxehta	Asnjë - mënyra e zakonshme e parangrohjes së pajisjes. Është vendosur si opsion i paracaktuar dhe disponohet për të gjitha funksionet e gatimit. Preferenca mund të ndryshohet në një lloj tjetër parangrohjeje. Eco - parangrohja e pajisjes me më pak konsum të energjisë. Është e disponueshme për të gjitha funksionet e gatimit.
	Regjim i shpejtë - shkurton kohën e ngrohjes. Është e disponueshme vetëm për disa nga funksionet.

Personalizim i i ekranit në pritje	Për të personalizuar veçoritë dhe shkurtoret e ekranit.
------------------------------------	---------------------------------------------------------

### Nënmenuja: Lidhjet

Lidhuni Me Wi-Fi	Për të lidhur pajisjen me rrjetin me valë.
Wi-Fi	Për të aktivizuar ose çaktivizuar: Wi-Fi.
Rrjeti	Për të kontrolluar statusin e rrjetit dhe fuqinë e sinjalit të: Wi-Fi.
Harroje rrjetin	Për të çaktivizuar rrjetin aktual nga lidhja automatike me pajisjen.
Funksionimi në distancë	Për të nisur automatikisht përdorimin në distancë pas shtypjes së START. Opsioni i dukshëm vetëm pasi aktivizoni: Wi-Fi.

## 7. FUNKSIONE SHITESË

### 7.1 Bllokimi për fëmijët

Ky funksion parandalon funksionimin aksidental të pajisjes. Mund të aktivizohet në çdo kohë.



1. Hyni në menu.
2. Zgjidhni: Cilësimet / Preferenca / Bllokimi për fëmijët.

Bllokimi për fëmijët është i aktivizuar. Për të aktivizuar përdorimin e pajisjes, shtypni shkronjat e kodit sipas rendit alfabetik.

### 7.2 Fikja automatike

Për arsye sigurie, nëse funksioni i nxehjes është aktiv dhe s'ka ndryshuar asnjë cilësim, pajisja do të fiket automatikisht pas një periudhe të caktuar.

 (°C)	 (o)
30 - 115	12.5

 (°C)	 (o)
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Nëse keni ndërmend të përdorni një funksion nxehjeje për një kohëzgjatje që tejkalon kohën e fikjes automatike, caktoni kohëzgjatjen e gatimit. Referojuni kapitullit 'Funksionet e orës'.




### 7.3 Ventilatori i ftohjes

Kur pajisja është në punë, ventilatori i ftohjes ndizet automatikisht për t'i mbajtur sipërfaqet e pajisjes të ftohta. Nëse fikni pajisjen, ventilatori ftohës mund të vazhdojë të punojë derisa të ftohet pajisja.

## 8. FUNKSIONET E ORËS

### 8.1 Përshkrimi i funksioneve të orës

Funksion i	Përshkrimi
<b>Kohëmatësi</b>	Për të vendosur kohëzgjatjen e gatimit. Maksimumi është 23 o 59 min. Për të vendosur se çfarë ndodh kur mbaron koha, zgjidhni preferencën: Përfundo veprimin. Kohëmatësi mund të përdoret në mënyrë të pavarur, edhe kur furra nuk funksionon.

Funksion i	Përshkrimi
<b>Përfundo veprimin</b>	 <b>Bjeri alarmit</b> Kur mbaron koha, sinjali bie. Ky funksion mund të vendoset në çdo kohë, edhe kur pajisja është e fikur.
	 <b>Bjeri alarmit dhe ndalo gatimin</b> Kur mbaron koha, sinjali bie dhe funksioni i ngrohjes fiket. Nuk janë të disponueshme për funksionet e mikrovalës.
	 <b>Vetëm dritaren e mesazhit</b> Kur të mbarojë koha, mesazhi shfaqet në ekran. Ky funksion nuk ndikon në funksionimin e pajisjes.
<b>Shtyrja e programit</b>	Për të shtyrë fillimin dhe / ose përfundimin e gatimit. Nuk janë të disponueshme për funksionet e mikrovalës.
<b>Kohë shtesë</b>	Për të zgjatur kohën e gatimit.

Funksioni	Përshkrimi
<b>Kohëmatësi me rritje</b>	Për të treguar sa kohë pajisja funksionon. Maksimumi është 23 o 59 min. Fillon automatikisht kur fillon një proces në furrë dhe ndalon kur procesi përfundon. Është i dukshëm në ekranin kryesor në rast se nuk është vendosur kohëmatësi tjetër. Ky funksion nuk ndikon në funksionimin e pajisjes.

## 8.2 Kohëmatësi

1. Zgjidhni funksionin e nxehtes dhe vendosni temperaturën.
2. Shtypni: Kohëmatësi.
3. Vendosni kohëzgjatjen. Mund të zgjidhni veprimin e preferuar të përfundimit duke shtypur një nga simbolet.
4. Shtypni **OK** për ta konfirmuar dhe për t'u kthyer në ekranin kryesor.

## 8.3 Shtyrja e programit

1. Zgjidhni funksionin e nxehtes dhe vendosni temperaturën.
2. Shtypni **...**

3. Shtypni: Shtyrja e programit.
4. Rrëshqitni për të vendosur kohën e dëshiruar të fillimit dhe shtypni **OK**.
5. Tani mund të vendosni Koha e përfundimit sipas dëshirës ose të shtypni **OK** për ta kapërcyer këtë hap.
6. Shtypni **OK** për t'u kthyer në ekranin kryesor.

## 8.4 Ora Ditore

1. Ndizni pajisjen.
2. Shtypni: Cilësimet / Konfigurimi / Ora Ditore.
3. Vendosni kohën.
4. Shtypni **OK**.

## 8.5 Ndryshimi i cilësimeve të kohëmatësit

Mund ta ndryshoni kohën e caktuar gjatë gatimit në çdo moment.

1. Shtypni **^** / Kohëmatësi.
2. Vendosni vlerën e re të kohëmatësit. Shtypni **OK**.

# 9. PËRDORIMI I AKSESORËVE

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

## 9.1 Futja e aksesorëve

Aksesorët në dispozicion në varësi të modelit. Skanoni kodin QR për të kontrolluar se si të përdorni aksesorët e dhënë me pajisjen tuaj. Mund të porosisni veçmas aksesorë opsionalë. Për më tepër informacion, lutemi të kontaktoni me furnitorin tuaj më të afërt.




Përdorni vetëm enë gatimi dhe materiale të përshtatshme. Drejtoju kapitullit "Udhëzime dhe këshilla", "Enët e gatimit dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë".

Një dhëmbëzim i vogël në pjesën e sipërme rrit sigurinë dhe siguron mbrojtje nga animi.

Dhëmbëzimet janë gjithashtu pajisje kundër animit. Buzët përreth skarës parandalojnë rrëshqitjen nga rafti të enës.

Fusni aksesorin (raftin me rretë/tavë) midis shufrave udhëzuese të mbajtësit të raftit. Sigurohuni që rafti të prekë pjesën e pasme të brendësisë së furrës dhe këmbët të drejtohen poshtë.



Nëse tava juaj ka buzë të pjerrët, pozicionojeni drejt anës së pasme të brendësisë së furrës.


Nëse ka mbishkrim në aksesor, sigurohuni që të jetë me drejtim nga ju.

Nëse jeni duke përdorur një tavë me vrima, vendoseni tavën / tepsinë poshtë, për të mbledhur lëngjet që pikojnë.

## 9.2 Sensori i ushqimit

Mat temperaturën brenda ushqimit.

Duhet të vendosen dy temperatura të ndryshme:

- °C - temperatura brenda pajisjes. Duhet të jetë të paktën 25°C më e lartë sesa temperatura e qendrës së ushqimit.
-  - temperatura e brendshme e ushqimit.

Rekomandimet:

- Përbërësit duhet të jenë në temperaturë dhome.
- mos e përdorni për gatime të lëngshme.
- Gjatë gatimit, gjilpëra e sensorit të ushqimit duhet të futet plotësisht në ushqim.


Gatimi me: Sensori i ushqimit

### PARALAJMËRIM!

Ekziston rreziku i djegieve duke qënë se Sensori i ushqimit dhe mbajtëset e raftit nxehen. Mos e prekni dorezën e Sensorit të ushqimit me duar të zhveshura. Gjithmonë përdorni dorezat e furrës.


1. Zgjidhni një funksion ngrohjeje nga menuja: Funksionet ose një gatimi nga menuja: Gatime. Mos përdorni Sensorin e ushqimit me funksionet e furrës me mikrovalë, vetëm funksionet standarde të ngrohjes dhe funksionet e kombinimit të furrës me mikrovalë. Shikoni kapitullin "Përdorimi i përditshëm".
2. Vendosni temperaturën e furrës dhe kohën e gatimit, nëse është e nevojshme.
3. Shtypni **OK**.
4. Shtypni **START**.
5. Futni Sensorin e ushqimit brenda gatimit: **Mish, pulë dhe peshk**


Vendosni të gjithë gjilpërën e Sensorit të ushqimit në mish ose peshk, në pjesën më të trashë të tij.



### Tavë

Futni majën e sensorit të ushqimit saktësisht në qendër të tavës. Sensori i ushqimit duhet të stabilizohet në një vend gjatë gatimit. Përdorni një përbërës të ngurtë për të arritur këtë. Përdorni buzët e tavës së pjekjes për të mbajtur dorezën prej silikoni të sensorit të ushqimit. Maja e sensorit të ushqimit nuk duhet të prekë fundin e tavës së pjekjes.



6. Fusni sensorin e ushqimit në prizën e vendosur brenda pajisjes. Referojuni kapitullit "Përshkrimi i produktit".  
Ekran tregon simbolin dhe temperaturën aktuale të sensorit të ushqimit.
7.  - shtypni për të rregulluar cilësimet.
8. Zgjidhni kartën Sensori i ushqimit për të vendosur temperaturën bazë të sensorit ose konfiguroni opsionin e preferuar:
  - Bjeri alarmit - kur ushqimi arrin temperaturën e brendshme, dëgjohet sinjali.
  - Bjeri alarmit dhe ndalo gatimin - kur ushqimi arrin temperaturën e brendshme, bie sinjali dhe gatimi ndalon.
  - Vetëm dritaren e mesazhit - kur ushqimi arrin temperaturën bazë, mesazhi shfaqet në ekran.
9. Shtypni **OK**.

10. Kur ushqimi arrin temperaturën e caktuar, dëgjohet sinjali. Kontrolloni nëse ushqimi është gati. Zgjatni kohën e gatimit, nëse është e nevojshme.

11. STOP - shtypeni për të çaktivizuar funksionin e nxehjes.

12. Hiqni prizën e Sensorit të ushqimit nga priza dhe hiqni gatimin nga pajisja.

## 10. UDHËZIME DHE KËSHILLA

### 10.1 Rekomandimet e gatimit

Proceset e gatimit dhe pjekjes janë të përshtatshme vetëm në një nivel.

Temperatura dhe kohët e gatimit në tabela janë vetëm për udhëzim. Ato varen nga recetat, cilësia dhe sasia e përbërësve të përdorur.





Pajisja juaj mund të pjekë apo të skuqë ndryshe nga pajisja juaj e mëparshme. Udhëzimet e mëposhtme tregojnë cilësimet e rekomanduara për temperaturën, kohën e gatimit dhe pozicionin e skarës për lloje të veçanta ushqimi.





Numërojini pozicionet e rafteve të furrës nga poshtë.

Nëse nuk gjeni cilësimet për një recetë të veçantë, kërkoni për një të përafërt.


Për këshilla të kursimit të energjisë, referojuni kapitullit "Efikasiteti i energjisë".

#### Simbolet e përdorura në tabela:


	Lloji i ushqimit
	Funksioni e ngrohjes
	Temperaturë
	Aksensori

	Pesha (kg)
	Fuqia e mikrovalës (W)
	Niveli i furrës
	Koha e gatimit (min)

### 10.2 Gatim i ngadaltë

Ky funksion ju lejon të përgatitni copa mishi dhe peshku pa dhjamë, të butë. Përdorni Sensorin e ushqimit për të matur temperaturën brenda ushqimit. Referojuni tabelës më poshtë për të gjetur cilësimin e rekomanduar të temperaturës së pajisjes °C që do t'ju lejojë të arrini temperaturën e dëshiruar brenda ushqimit  °C.






Për shijen dhe ngjyrën e rostos, skuqeni mishin në një tigan të nxehtë për disa minuta përpara futjes së tij në pajisje. Futeni ushqimin në një pjatë të rostos dhe vendoseni në një raft me rrjetë.

 °C	°C
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

### 10.3 Informacion për institutet e testimit

#### Pjekja në një nivel

Testimet sipas: EN 60350-1, IEC 60350-1.

				°C	
Kekë të vegjël, 20 për tepsi <b>1)</b>	Lart & Poshtë	Tava e pjekjes <b>2)</b> <b>3)</b>	2	150	18 - 28
Kekë të vegjël, 20 për tepsi <b>1)</b>	Ajër i nxehtë	Tava e pjekjes <b>2)</b> <b>3)</b>	2	150	18 - 28
Pandispanjë pa yndyrë <b>1)</b>	Lart & Poshtë	Rafti me rrjetë	1	170	25 - 35
Pandispanjë pa yndyrë <b>1)</b>	Ajër i nxehtë	Rafti me rrjetë	1	170	28 - 38
Amareta <b>1)</b>	Lart & Poshtë	Tava e pjekjes <b>2)</b> <b>3)</b>	2	140	28 - 38
Amareta <b>1)</b>	Ajër i nxehtë	Tava e pjekjes <b>2)</b> <b>3)</b>	2	140	25 - 35
Ëmbëlsirë me mollë <b>4)</b>	Lart & Poshtë	Rafti me rrjetë	1	170	65 - 75
Ëmbëlsirë me mollë <b>4)</b>	Ajër i nxehtë	Rafti me rrjetë	1	170	57 - 67
Bukë e thekur <b>1) 5)</b>	Lart	Rafti me rrjetë	2	230	7 - 12

**1)** Ngrohni paraprakisht pajisjen derisa të arrihet temperatura e caktuar duke përdorur cilësimin: Ngrohe pahraprakisht/Asnjë. Mos përdorni: Ngrohe pahraprakisht / Regjim i shpejtë dhe Eco. Referojuni Përdorimi i përditshëm, Cilësimet, Nënmenyja: Preferenca.

**2)** Përdorni tavën për pjekje me pjerrësi drejt pjesës së pasme të brendësisë së furrës.

**3)** Tava për pjekje duhet të prekë pjesën e pasme të brendësisë së furrës.






**4)** 2 tava me formë të vendosura në mënyrë diagonale (Ø 20 cm). E djathta të vendoset më shumë përpara sesa e majta.






**5)** Sipas: IEC 60350-1:2016 dhe IEC 60350-1:2023.

## Funksionet e furrës me mikrovalë dhe të furrës me mikrovalë të kombinuara

Testimet sipas: EN 60705, IEC 60705.







Përdorni raftin rrjetë. Duhet të prekë pjesën e pasme të brendësisë së furrës.








			°C		
Pandispanjë <b>1)</b>	Mikrovalë	500	-	1	8 - 10
Copë mishi <b>1) 2)</b>	Mikrovalë	300	-	1	30 - 35
Krem karamel me vezë <b>3)</b>	Mikrovalë	400	-	1	18 - 23
Shkrirja e mishit të grirë (500 g) <b>4)</b>	Mikrovalë	200	-	1	7 - 8
Kek <b>3)</b>	Gatimi konvencional + MW	200	170	1	22 - 27
Patate gratin <b>5)</b>	Skarë turbo + MW	200	180	1	35 - 40

			°C		
Pulë (1100 g) <b>6)</b>	Skarë turbo + MW	200	200	1	30
	Ajër i nxehtë & Lart	-			18 - 23

- 1) Rrotullojeni enën me 1/2, në gjysmë të kohës së gatimit.
- 2) Përdorni celofan të përshtatshëm mbështjellës MW gjatë gatimit. Shpojeni disa herë celofanin përpara gatimit.
- 3) Mos e ktheni ushqimin gjatë procesit të gatimit.
- 4) Kthejeni mishin nga ana tjetër në anën më të gjatë, një herë pas kalimit të 1/3 dhe një herë të dytë pas 2/3 të kohës së gatimit.
- 5) Rrotullojeni enën me 1/4, në gjysmë të kohës së gatimit.
- 6) Vendosni një pjatë në pjesën e poshtme të furrës. Vendosni pulën direkt në raftin me rrjetë me anën e gjoksit poshtë. Pas 30 min, kthejeni pulën nga ana tjetër dhe ndryshoni funksionin e nxehtësë: Ajër i nxehtë & Lart.

### Receta shitesë

					°C	
Mafishe <b>1)</b>	Lart & Poshtë	Tava e pjekjes <b>2)</b> <b>3)</b>	2	-	100	90 - 180
Mafishe <b>1)</b>	Ajër i nxehtë	Tava e pjekjes <b>2)</b> <b>3)</b>	2	-	100	90 - 180
Kuleçë <b>1)</b>	Lart & Poshtë	Tava e pjekjes <b>2)</b>	3	-	200	11 - 13
Kuleçë <b>1)</b>	Ajër i nxehtë	Tava e pjekjes <b>2)</b>	3	-	190	10 - 12
Pulë <b>4)</b>	Ajër i nxehtë & Lart	Tava e pjekjes <b>2)</b>	1	-	200	65 - 75
Kokoshka <b>5)</b>	Mikrovalë	Pjatë qeramike e sheshtë	pjesa e poshtme	700	-	3 - 4
Ushqime të paketuara, të ftohta (1 porcion) <b>6)7)</b>	Mikrovalë	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	500	-	7 - 9
Lëngje në shishe për fëmijë <b>9)</b>	Mikrovalë	-	pjesa e poshtme	1000	-	0.5
Lazanja, të ngrira (400 g) <b>10)</b>	Skarë turbo + MW	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	100	210	23 - 28
Lazanja, të ngrira (600 g) <b>10)</b>	Gatimi konvencional + MW	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	200	190	48 - 53
Picë, e ngrirë <b>10)</b>	Gatimi konvencional + MW	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	200	210	12 - 16
Zarzavate në skarë, të përziera	Skarë turbo + MW	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	300	180	20 - 25
Mish i pjekur derri	Ventilator i plotë + MW	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	300	165	65 - 70

						
Kërpudha të mbushura	Skarë turbo + MW	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	300	180	12 - 17
Lazanja me peta të thata makaronash	Gatimi konvencional + MW	Rafti me rrjetë <b>8)</b>	1	200	165	30 - 35

- 1) Ngrohni paraprakisht pajisjen derisa të arrihet temperatura e caktuar duke përdorur cilësimin: Ngrohe pahraprakisht/Asnjë. Mos përdorni: Ngrohe pahraprakisht / Regjimi i shpejtë dhe Eco. Referojuni Përdorimi i përditshëm, Cilësimet, Nënmenjja: Preferenca.
- 2) Përdorni tavën për pjekje me pjerrësi drejt pjesës së pasme të brendësisë së furrës.
- 3) Përdorni letër pjekjeje.
- 4) Vendoseni pulën me anën e gjoksit poshtë. Kthejeni nga ana tjetër në gjysmë të kohës së gatimit.
- 5) Qesja duhet të hiqet nga pajisja kur kokrrat ndalojnë së kërcituri.
- 6) Mbulojeni ushqimin me një kapak plastik të përdorshëm në furrën me mikrovalë.
- 7) Rrotullojeni enën me 1/2, në gjysmë të kohës së gatimit.
- 8) Rafti me rrjetë duhet të prekë pjesën e pasme të brendësisë së furrës.
- 9) Vendoseni shishen në qendër të pjesës së poshtme të zgavrës pa përdorur asnjë aksesor.
- 10) Mos e ktheni ushqimin gjatë procesit të gatimit.

## 10.4 Rekomandimet për mikrovalën

Vendoseni ushqimin në qendër të raftit me rrjetë. Përdorni nivelin e parë të furrës.

Rrotullojeni ose trazojeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së gatimit për të përmirësuar rezultatet.

Trazojini gatimet me lëng herë pas here.

Trazojeni ushqimin përpara se ta shërbeni.

Vendosni lugën në një filxhan ose gotë kur ngrohni lëngje për të përmirësuar shpërndarjen e nxehtësisë dhe për të shmangur mbivlimin. Luga nuk duhet të prekë ndonjë pjesë të pjesës së brendshme të furrës, kjo mund të shkaktojë shkëndija.

Vendoseni ushqimin në pajisje pa ambalazh. Ushqimet e gatshme të ambalazhuara mund të futen në pajisje vetëm kur ambalazhi është i sigurt për mikrovalë. Referojuni seksionit të materialeve "Udhëzime dhe këshilla", Enët e gatimit dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë.

Mos e mbuloni ushqimin kur përdorni funksionet e kombinuara të mikrovalës. Referojuni kapitullit "Përdorimi i përditshëm".

Mos përdorni funksionet e mikrovalës ose funksionet e kombinuara të mikrovalës kur nuk ka ushqim brenda pajisjes.

### Gatimi me mikrovalë

Mbulojeni ushqimin për gatim ose ringrohje me funksionet e mikrovalës. Nëse dëshironi të ruani koren, gatuajeni ushqimin pa e mbuluar.

Mos i gatuani më tepër nga sa duhet gatimet duke zgjedhur një voltazh tepër të lartë ose duke vendosur kohën në nivel tepër të lartë. Ushqimi mund të thahet, të digjet apo të marrë flakë.

Mos e përdorni pajisjen për të gatuar vezë në lëvizje ose kërmij, sepse mund të plasim. Shpojeni të verdhën e vezës së skuqur përpara se ta ringrohni atë.

Shpojeni ushqimin me lëkurë ose rripeni disa herë përpara gatimit.

Pritini zarzavatet në copëza me përmasa të ngjashme.

Pasi të fikni pajisjen, nxirreni ushqimin dhe lëreni të qëndrojë për disa minuta për t'i lejuar nxehtësisë të shpërndahet njëtrajtshëm.

### Shkrirja me mikrovalë

Vendosni ushqimin e ngrirë, bashkë me mbështjelljen, mbi një pjatë të kthyer përmbys me një enë poshtë saj ose mbi një skarë shkrirjeje apo mbi një kullësë apo sitë plastike në mënyrë që lëngu i shkrirë të mund të rrjedhë.

Hiqini copat e shkrira më pas.

Mund të përdorni një fuqi më të lartë mikrovalë për të gatuar frutat dhe zarzavatet pa i shkrirë ato më parë.









Trazimi përmirëson rezultatet. Për ushqimet e ndjeshme si mishi, kthejeni poshtë dhe lart dy herë gjatë shkrirjes.

## 10.5 Enët dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë

Për mikrovalën përdorni vetëm enë dhe materiale të përshtatshme. Përdoreni tabelën e mëposhtme si referencë.

Kontrolloni specifikimet e enës së gatimit / materialit / enës së ushqimit përpara përdorimit.

Për enë të tjera specifike gatimi për mikrovalë që nuk janë të renditura në këtë tabelë, ndiqni udhëzimet e prodhuesit.

Materiali / Enët e gatimit	 	 	   
Qelq dhe porcelan për furrë pa pjesë metalike, p.sh. qelq për nxehtësi	✓	✓	✓
Qelq dhe porcelan jo për furrë pa zburkime argjendi, ari, platini apo metalesh të tjera	✓	X	X
Enë qeramike dhe qelqi me material për furrë/ngricë	✓	✓	✓
Enë qeramike dhe balte për furrë pa komponentë kuarci apo metal, apo veshjesh që përmbajnë metal	✓	✓	✓
Qeramikë, porcelan dhe enë balte me fund të paveshur ose me vrima të vogla, p.sh. te dorezat	X	X	X
Material plastik për nxehtësi deri në 200 °C	✓	✓	X
Vetëm karton, letër	✓	X	X
Celofan	✓	X	X
Celofan për mikrovalë	✓	✓	X
Enë për skuqje prej metal, p.sh. emalim, gizë	X	X	X
Forma për pjekje, të llakuara me të zeze ose me shtresë silikon	X	X	X
Tava e pjekjes	X	X	X
Rafti me rrjetë	✓	✓	✓

## 10.6 Cilësimet i fuqisë

Të dhënat e mëposhtme janë vetëm për udhëzime.

### 800 - 1000 W

- Ngrohja e lëngjeve

### 600 - 700 W

- Zierja e orizit
- Gatimi i perimeve
- Kokoshka

### 400 - 500 W

- Ngrohja e gatimeve njëpjatëshe
- Zierja çorbave

- Shkriirja dhe ngrohja e gatimeve të ngrira
- 300 W**
- Gatimi / Ndrohja e ushqimeve delikate
  - Ndrohja e ushqimeve për bebe
  - Vazhdimi i gatimit

## 100 - 200 W

- Për të shkriur bukën, frutat, kekët, tortat, djathin, gjalpin, mishin dhe peshkun
- Shkriirja e çokollatës dhe gjalpit

## 11. KUJDESI DHE PASTRIMI

### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 11.1 Shënime për pastrimin

#### Agjentët e pastrimit

- Pastroni vetëm me një copë me mikrofibra pjesën ballore të pajisjes me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.
- Përdorni një solucion pastrues për të pastruar sipërfaqet metalike.
- Pastroni njollat me një detergjent të butë.

#### Përdorimi i përditshëm

- Fshini pjesën e brendshme të pajisjes pas çdo përdorimi të saj. Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.
- Pastroni tavanin e pajisjes me kujdes nga mbetjet ushqimore dhe yndyra.
- Mos ruani ushqim në pajisje për më shumë se 20 minuta. Thajeni pjesën e brendshme të pajisjes vetëm me një copë me mikrofibër pas çdo përdorimi.


#### Aksesorët

- Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërinë të thahen. Përdorni vetëm një leckë me mikrofibra me ujë të ngrohtë dhe detergjent të butë. Mos i pastroni aksesorët në lavastovilje.
- Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur pastrues agresivë ose objekte me majë të mprehtë.

### 11.2 Heqja e mbajtëseve të rafteve

Hiqni mbajtëset e rafteve për të pastruar pajisjen.

1. Fikni pajisjen dhe prisni derisa është e ftohur.
2. Nxirrini mbajtëset e rafteve me kujdes nga kapja e përparme, duke i ngritur lart.
3. Nxirrini mbajtëset nga kapja e pasme.



Montojini mbajtëset e rafteve në rendin e kundërt.

Nëse jepet shina teleskopike, kunjat mbajtëse të saj duhet të drejtohen përpara.

### 11.3 Ndërrimi i llambës

#### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Rrezik djegieje, mbulesa e xhamit mund të jetë e nxehtë. Përdorni doreza mbrojtëse kur prekni llambën.

Vetëm shërbimi lejohet për të zëvendësuar llambën. Kontaktoni Qendrën tuaj të Autorizuar të Shërbimit.

## 12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

## 12.1 Çfarë duhet bërë nëse...

Përshkrimi i produktit	Shkaku dhe ndreqja
Nuk mund të aktivizoni ose përdorni pajisjen.	Pianura nuk është e lidhur me rrjetin elektrik ose nuk është lidhur saktë.
Pajisja nuk nxehet.	Nuk është vendosur ora. Për të vendosur orën referojuni kapitullit "Funksionet e orës".  Dera nuk është mbyllur siç duhet.  Është djegur siguresa. Sigurohuni që shkaku i problemit është siguresa. Nëse problemi përsëritet, kontaktoni një elektrikist të kualifikuar.  Bllokimi për fëmijët është i aktivizuar.
Llamba është e fikur.	Llamba është djegur. Ndërroni llambën. Për detaje referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Problem me sinjalin e rrjetit me valë.	Kontrolloni nëse pajisja celulare është e lidhur me rrjetin me valë. Kontrolloni rrjetin me valë dhe ruterin. Rindizeni ruterin.
Është instaluar ruter i ri ose ka ndryshuar konfigurimi i ruterit.	Për ta konfiguruar pajisjen dhe pajisjen celulare sërish, referojuni kapitullit "Përpara përdorimit të parë", Lidhja me valë.
Sinjali i rrjetit me valë është i dobët.	Lëvizeni ruterin sa më pranë pajisjes që të jetë e mundur.
Sinjali me valë ndërpritet nga një pajisje mikrovalë të vendosur pranë pajisjes.	Fikni furrën mikrovalë. Shmangni përdorimin njëherësh të furrës mikrovalë dhe të Funksionimit në distancë të pajisjes. Mikrovalët ndërpresin sinjalin Wi-Fi.

## 12.2 Kodet e defekteve

Kur ndodh një gabim softueri, ekrani shfaq mesazhin e gabimit. Listën e problemeve do ta gjeni në tabelën e mëposhtme.

Kodi dhe përshkrimi	Ndreqja
<b>F102</b> - dera e furrës nuk është e mbyllur plotësisht ose bllokimi i derës është i prishur. <b>1)</b>	Mbyllni derën. Ndizni dhe fikni pajisjen.
<b>F111</b> - Sensori i ushqimit nuk është futur saktë në prizë.	Fusni plotësisht Sensori i ushqimit në prizë.
<b>F240, F239</b> - fushat e prekjes në ekran nuk funksionojnë siç duhet.	Pastroni sipërfaqen e ekranit. Sigurohuni që të mos ketë papastërti në fushat me prekje.
<b>F908</b> - sistemi i pajisjes nuk mund të lidhet me panelin e kontrollit.	Ndizni dhe fikni pajisjen.
<b>F131</b> - temperatura e sensorit të magnetronit është shumë e lartë. <b>1)2)</b>	Fikni pajisjen dhe prisni derisa të ftohet. Ndizni pajisjen sërish.
<b>F602, F603</b> - Wi-Fi nuk është i disponueshëm. <b>1)2)</b>	Ndizni dhe fikni pajisjen.

**1)** Kur mesazhi i mëposhtëm i gabimit vazhdon të shfaqet në ekran, kjo do të thotë se një nënsistem me defekt mund të jetë çaktivizuar. Në rast të tillë, kontaktoni shitësin tuaj ose një qendër të autorizuar shërbimi.

**2)** Nëse ndodh një nga këto gabime, pjesa tjetër e funksioneve të pajisjes do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht.

## 12.3 Të dhënat e shërbimit

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni me shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në pllakën e specifikimeve. Pllaka e specifikimeve ndodhet në kornizën e përparme të pajisjes. Ajo është e dukshme kur hapni derën. Mos e hiqni pllakën e specifikimeve nga pajisja.

## Ju rekomandojmë t'i shkruani të dhënat këtu:

Modeli (MOD.):

Numri i produktit (PNC):

Numri i serisë (S.N.):

## 13. EFIKASITET ENERGJIE

### 13.1 Informacion i produktit për konsumin e energjisë dhe kohën maksimale për të arritur regjimin e fuqisë së ulët

Konsumi i energjisë në gatishmëri	0.8 W
Konsumi i energjisë në gatishmëri në rrjet	2.0 W
Koha maksimale e nevojshme që pajisja të arrijë automatikisht regjimin e zbatueshëm të fuqisë së ulët	20 min

Referojuni kapitullit "Përpara përdorimit të parë", për udhëzime se si të aktivizoni dhe çaktivizoni lidhjen e rrjetit me valë.

### 13.2 Këshilla për kursimin e energjisë

Këshillat në vijim më poshtë do t'ju ndihmojnë të kurseni energji kur përdorni pajisjen tuaj.

Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur mirë kur pajisja është në punë. Mos e hapni derën e pajisjes shumë shpesh gjatë gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar mirë në vend.

Përdorni enë gatimi metalike dhe të errëta, kënaçe joreflektuese dhe vazo për të përmirësuar kursimin e energjisë (vetëm kur përdorni një funksion pa mikrovalë).

Mos e ngrohni pajisjen përpara gatimit, përveç nëse rekomandohet në mënyrë specifike.

Mbajni periudhat e pushimit mes gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e mundur kur përgatitni pak gatime njëkohësisht.

### Gatimi me ventilator

Kur është e mundur, përdorni funksionet e gatimit me ventilator për të kursyer energji.

### Nxehtësia e mbetur

Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta, reduktoni temperaturën e pajisjes minimalisht 3 - 10 minuta përpara përfundimit të gatimit. Nxehtësia e mbetur brenda pajisjes do të vazhdojë të gatuajë.

Përdoreni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë ose për të ngrohur gatimet e tjera.

Kur fikni pajisjen, ekrani tregon nxehtësinë e mbetur ose temperaturën.

Nëse aktivizohet një program me Kohëmatësi dhe koha e gatimit është më e gjatë se 30 minuta, elementet nxehtëse çaktivizohen automatikisht më shpejt në disa funksione të pajisjes.

### Për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë

Zgjidhni cilësimin më të ulët të mundshëm të temperaturës për ta përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran shfaqet treguesi ose temperatura e nxehtësisë së mbetur.


### **Gatimi me llambë të fikur**


Fikeni llambën gjatë gatimit. Ndizeni vetëm kur t'ju nevojitet.

### **Regjimi i gatishmërisë**

Pas 2 minutash ekrani kalon në gjendjen e gatishmërisë.

## **14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN**

Ricikloni materialet me simbolin .  
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihamoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

## Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Можноста за промени е задржана.

## СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	26
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	29
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	32
4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА.....	32
5. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.....	33
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	34
7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	37
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИК.....	38
9. КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ.....	39
10. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ.....	41
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	46
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....	47
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....	48
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	49

## 1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме внимателно да ги прочитате приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

### 1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и

доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.

- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот и мобилните уреди со апликацијата.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот кога работи или кога се лади.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

## **1.2 Општа безбедност**

- Овој апарат е наменет само за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Само квалификувано лице може да го монтира уредот и да го замени кабелот.
- Не користете го апаратот пред да го монтирате во вградената структура.
- Пред одржување, исклучете го апаратот од напојувањето.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој мора да биде заменет од страна на производителот, негов овластен центар за сервисирање или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте се дека апаратот е исклучен пред да ја замените светилката за да избегнете струен шок.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да внимавате да не ги допрете грејните елементи или површината на шуплината на апаратот.
- Секогаш ставајте заштитни ракавици за вадење или ставање додатоци или садови за во рерна.
- Користете го само сензорот за храна (сензорот за температура на средината) препорачан за овој апарат.
- Не ја активирајте микробрановата функција кога апаратот е празен. Металните делови во отворот може да предизвикаат електричен лак.
- Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени за време на готвење со микробранови. Ова барање не е применливо ако производителот ја специфицира големината и обликот на метални садови кои се погодни за готвење со микробранови.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или заптивачите на вратата се оштетени, апаратот не смее да работи додека не биде поправен од квалификувано лице.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Само квалификувано лице може да изврши сервисирање или поправка која вклучува отстранување на капакот кој штити од изложеност на микробранова енергија.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не загревајте течности и друга храна во затворени садови. Тие можат да експлодираат.
- Користете само кујнски прибор што е погоден за употреба во микробранови рерни.
- Кога подгревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
- Апаратот е наменет за подгревање храна и пијалаци. Сушењето храна или облека и подгревањето на

перничина за греење, влечки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, палење или пожар.

- Ако се појави чад, деактивирајте го или исклучете го апаратот и држете ја вратата затворена за да го задушите пламенот.
- Подгревањето пијалоци во микробранова може да резултира во одложено еруптивно варење. Мора да се внимава при фаќањето на садот.
- Содржината на шишињата за хранење и тегличките со храна за бебиња мора да се промеша или протресе, и да се провери температурата пред конзумирање за да се избегнат изгореници.
- Јајца во лушпа и цели тврдо варени јајца не треба да се загреваат во апаратот бидејќи може да експлодираат, дури и откако завршило греењето во микробрановата рерна.
- Да ги отстраните полиците, прво повлечете го предниот дел од полицата, а потоа задниот од страничните сидови. Ставете ги полиците по обратен редослед.
- Уредот треба редовно да се чисти и да се отстранат сите наслаги од храна.
- Не користете чистач на параа за чистење на уредот.
- Не користете силно абразивни средства или остри метални стругалки за да го чистите стаклото на капаците со шарки на површината за готвење бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.
- Неодржувањето на апаратот чист може да доведе до оштетување на површината што би можело негативно да влијае на траењето на апаратот и може да резултира во опасна ситуација.

## 2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

## 2.1 Монтажа

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да биде монтиран само од квалификувано лице.

- Извадете ја целата амбалажа.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги упатствата за монтирање достапни на нашата интернет-страница.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Не влечете го апаратот за рачката.
- Монтирајте го апаратот во сигурно и погодно место кое ги исполнува потребите за монтажа.
- Одржувајте минимална оддалеченост од другите апарати и делови.
- Пред да го монтирате апаратот, проверете дали вратата на апаратот се отвара со леснотија.
- Апаратот е опремен со систем за електрично ладење. Мора да се ракува со напојување.

## 2.2 Поврзување на струјата

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Доколку кабелот за струја на апаратот треба да се замени, тоа мора да го направи нашиот Овластен сервисен центар.
- Не дозволувајте кабелот да дојде во допир со или да биде близу до вратата

на апаратот, особено кога работи или кога вратата е жешка.

- Заштитата од електричен делови мора да се поврзе на таков начин што нема да може да се извади без алатки.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е пристапен по монтирањето.
- Доколку штекерот е лабав, не приклучувајте го приклучокот за струја.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.
- Користете само соодветни уреди за изолација: заштитни прекинувачи на линија, осигурувачи (осигурувачи на вртење извадени од држачот), заземјување и контактори.
- Електричната инсталација мора да има изолациски уред кој што ви овозможува да го исклучите апаратот од приклучокот за струја од сите полови. Изолацискиот уред мора да има контактен отвор со ширина од најмалку 3 мм.
- Апаратот е снабден со приклучок и кабел за струја.

## 2.3 Употреба

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, изгореници и струен удар или експлозија.

- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Осигурајте се дека отворите за вентилација не се блокирани.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Исклучете го апаратот по секоја употреба.
- Бидете внимателни кога ја отворате вратата на апаратот додека работи. Може да излезе врел воздух.
- Не ракувајте со апаратот со мокри раце или кога има контакт со вода.
- Не ја притискајте отворената врата.
- Не употребувајте го апаратот како работна површина или површина за складирање.

- Внимателно отворете ја вратата на апаратот. Користењето состојки со алкохол може да предизвика мешање на алкохол и воздух.
- Не дозволувајте искрите или отворен оган да дојдат во контакт со апаратот кога ќе ја отворите вратата.
- Не ставајте запаливи производи или предмети кои се мокри заедно со запаливи производи во апаратот, или во негова близина.
- Не ја споделувајте вашата Wi-Fi лозинка.
- Не користете функција микробранови за предзагревање на апаратот.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од оштетување на апаратот.

- За да спречите оштетување или избледување на емајлот:
  - не ставајте алуминиумска фолија директно на дното на внатрешноста на апаратот.
  - не ставајте вода директно на жешкиот апарат.
  - не чувајте влажни јадења и храна во апаратот откако ќе завршите со готвење.
  - внимавајте кога ги отстранувате или монтирате додатоците.
- Обезбојувањето на емајлот или на не'рѓосувачкиот челик нема ефект врз работата на апаратот.
- Користете длабок сад за влажни колачи. Овошните сокови предизвикуваат дамки кои може да бидат трајни.
- Користете само додатоци испорачани со овој апарат или препорачани од производителот.
- Секогаш гответе кога вратата на апаратот е затворена.
- Уверете се дека сензорот за температура не е заглавен од вратата на апаратот.
- Ако апаратот е монтиран зад плоча од мебел (на пр. врата), вратата не смее да се затвора кога апаратот е во функција. Може да се насобере топлина и влага зад затворена плоча на мебелот што може да предизвика последователно оштетување на апаратот, на мебелот или на подот. Не

затворајте ја плочата на мебелот додека апаратот целосно не се излади по употребата.

## 2.4 Нега и чистење

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, пожар или оштетување на апаратот.

- Пред одржувањето, исклучете го апаратот и извадете го приклучокот за струја од главниот штекер.
- Проверете дали апаратот е студен. Постои ризик стаклените панели да се скршат.
- Веднаш заменете ги стаклените панели на вратата кога се оштетени. Контактирајте со овластен сервисен центар.
- Осигурете се дека и вратата се суви после секоја употреба. Пареата која се создава при работењето на апаратот кондензира на сидовите на отворот и може да предизвика корозија.
- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Мрснотиите и остатоците од храна во апаратот може да предизвикаат пожар или електрично искрење кога работи микробрановата функција.
- Чистете го апаратот со влажна мека крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.
- Доколку користите спреј за печка, следете ги безбедносните инструкции на пакувањето.

## 2.5 Внатрешна светилка

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од електричен шок.

- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се

температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

- Овој производ содржи извор на светлина од класа на енергетска ефикасност G.
- Користете само светилки со истите спецификации.

## 2.6 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар.

- Користете само оригинални резервни делови.

## 2.7 Отстранување


### **!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

- Контактирајте со вашите општински органи за да добиете информации за тоа како да се ослободите од апаратот.
- Исклучете го апаратот од напојувањето.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.

## 3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ


### 3.1 Општ преглед



- 1 Контролна плоча
- 2 Екран
- 3 Елемент за греење
- 4 Генератор за микробранова рерна
- 5 Штекер за сензорот за храна
- 6 Светилка
- 7 Вентилатор
- 8 Потпора за полици, мобилна
- 9 Позиции на полици

## 4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА

### 4.1 Преглед на контролната плоча







**1** Вклучено / Исклучено  
Притиснете и задржете за вклучување и исклучување на апаратот.











**2** Екран  
Ги прикажува тековните поставки на апаратот.

Контролната плоча овозможува пристап до различни функции за готвење и јадења. Исто така, ги прикажува информациите за тековниот работен статус.

## 4.2 Екран

Екранот е целосно интерактивен, може да се поместува и е поделен на дефинирани делови. Можете да поминете низ екранот за да се движите лево или десно.

	За потврда на изборот / поставката.
	За да отидете на следното или претходното ниво во менито.
	За пристап и прилагодување на дополнителни поставки.
	За да ги зачувате тековните поставки во: Омилени.
	За да ги избришете тековните поставки во: Омилени.
	За вклучување и исклучување на светлото.
	За вклучување и исклучување на опциите.

	Апаратот е заклучен.
	Звучен аларм е активирана.
	Звучен аларм и запрете со готвењето е активирана.
	Само појавна порака е вклучена.
	Одложено активирање е активирана.
	За да ја затворите пораката што се појавува или да ја откажете поставката.
	Wi-Fi поврзувањето е вклучено.
	Wi-Fi поврзувањето е исклучено.
	Работење на далечина е вклучен.
	Функционира со режим за заштеда на енергија.

## 5. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 5.1 Прво поврзување

Екранот покажува порака за добредојде после првото поврзување. Можете да изберете помеѓу започнување или прескокнување на процесот на вклучување. Поставките може да се ревидираат и менуваат секогаш кога е потребно.


Прилагодете ги поставките: Јазик, Време во денот, Безжично поврзување.

### 5.2 Безжично поврзување

Апаратот овозможува поврзување со Wi-Fi мрежа и поврзување на мобилниот уред. Можете да добивате известувања, да го контролирате и следите апаратот од вашиот мобилен уред.

За поврзување на апаратот, потребно е:

- Безжична мрежа со поврзување со Интернет.

- Мобилен уред поврзан со истата безжична мрежа.
1. За да ја преземете апликацијата, скенирајте го QR-кодот што се наоѓа на задната страна. Можете исто така да ја преземете апликацијата директно од продавницата за апликации.
  2. Следете ги упатствата за вклучување на апликацијата.
  3. Вклучете го апаратот.
  4. Притиснете  и повлечете налево за да влезете во менито. Изберете: Нагудувања / Врска.
  5. Притиснете за вклучување или исклучување: Wi-Fi.

Безжичниот модул на апаратот ќе стартува за 90 сек.

Фреквенција	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz
Максимално напојување	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)

### 5.3 Лиценца за софтвер



Софтверот во овој производ содржи компоненти кои се базираат на слободен и отворен софтвер. Electrolux со благодарност го признава придонесот на заедниците за отворен софтвер и роботика во развојниот проект.

За да пристапите до изворниот код на овие компоненти со слободен и отворен софтвер чии условите за лиценца бараат објавување, и за да ги видите целосните информации за авторски права и важечките услови за лиценца, посетете ја страницата: <http://electrolux.opensourcerepository.com> (папка NIU6).

### 5.4 Почетно предзагревање и чистење

Загрејте го празниот апарат пред првата употреба и контакт со храна. Уредот може

да испушта непријатна миризба и чад. Проветрете ја собата за време на предзагревање.


1. Извадете го сиот дополнителен прибор и држачите на решетките што се вадат од апаратот.
2. Влезете во мени и изберете: Функции.
3. Поставете ја функцијата . Поставете ја максималната температура. Оставете го апаратот да работи околу 1 ч.
4. Поставете ја функцијата . Поставете ја максималната температура. Оставете го апаратот да работи околу 15 мин.
5. Исклучете го апаратот и почекајте да се олади.
6. Исчистете го апаратот и додатоците само со крпа од микровлакна, топла вода и благо средство за чистење.
7. Ставете ги додатоците и држачите на решетките кои се вадат назад на својата почетна положба.

## 6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 6.1 Мени

Притиснете  и повлечете налево за да влезете во менито.


- Јадења
- Функции
- Омилени
- Нагодувања

### 6.2 Функции

Подменито вклучува листа на функции за готвење.

Листата на функции може да се разликува во зависност од верзијата на софтверот.

1. Влезете во мени и изберете: Функции.
2. Одберете ја функцијата на греење.
3. Прилагодете ги поставките.

4. Притиснете START . Можете да го приклучите Сензорот за храна во кое било време пред или за време на готвењето. Видете во поглавјето „Користење на додатоците“, Сензор за храна.
5.  - притиснете за да ги прилагодите поставките за време на готвењето.
6. STOP - притиснете го за да ја исклучите функцијата за греење.



Брзо Предзагревање е достапно само за некои функции на греење. За повеќе информации за опциите за предзагревање погледнете во поглавјето „Секојдневна употреба“, поставки, подмени: Претпочитани поставки.

**Горе**

Интензивно подгревање за брзо потпекување на врвот.

**долу**

Рамномерно потпечете го дното на храната. Добро за пици или питу и за допекување колачи или питу со јајца. Загрејте ја рерната однапред и користете го најниското ниво на решетката.

**Жежок воздух**

Рамномерно печење и готвење на едно ниво. Поставете пониска температура од онаа за Горе и долу.

**Горе и долу**

За секојдневно готвење на едно ниво. Добро за сите јадења, како гувеч/ потпечени јадења и печива.

**Топол воздух & горе**

Печете месо и месо од живина со коски за меко јадење и крцкава кора.

**Топол воздух & долу**

Рамномерно испечете тесто со крцкава кора. Добро за пици, питу со јајца, тортички или пита.

**Топол воздух, горе и долу**

Оваа функција е идеална за готови оброци.

**Микробранова рерна**

Брзо одмрзнете, подгрејте или згответе храна.

**Скара + Микробранова печка**

Забрзајте го добивањето на крцкава површина.

**Скара + Вентилатор + Микробранова печка**

Забрзајте го печењето и готвењето.

**Готвење со вентилатор + Микробранова печка**

Забрзајте го печењето и готвењето.

**Конвенционално готвење + Микробранова печка**

Забрзајте го конвенционалното печење и готвење.

**Повторно загревање**

Подгрејте ги остатоците од храната за да го добиете најдобриот вкус и текстура.

**Скара**

Рамномерно испечете на скара или потпечете зеленчук и месо. Исто така добро и за потпекување леб.

**Кискнато тесто**

Оптимизирана температура за брзо надигнување.

**Одмрзнување**

Делумно одмрзнување за натамошна подготовка. Превртувањето ги подобрува резултатите. За чувствителна храна, како што е месото, препораката е двапати да се превртува за време на процесот на одмрзнување.

**Чорба**

Добијте меки, сочни чорби со крчкање на сите состојки заедно.

**Бавно готвење**

Бавното готвење го зголемува времето, но дава подобар резултат. Пред да го ставите месото во рерна, пропржете го.

**Топење**

Распотете путер или чоколадо на мала јачина.

**Конзервирање**

Добијте сочно овошје и зеленчук со конзервирање на ниска температура. Ставете ги огноотпорните тегли за конзервирање на плех за печење наполнети со вода.

**Топлење на чинии**

За предзагревање на чиниите пред служење.

**Одржување на топлина**

Држете ги чиниите топли за сервирање. Треба да знаете дека некои јадења можеби ќе продолжат да се готват и да се сушат додека се чуваат топли. Покријте ги јадењата доколку е потребно.

**Дехидрирај**

Рамномерно исушете ги овошјето, билките и зеленчукот на ниска температура. Отворете ја вратата повремено за време на сушењето за да го подобрите резултатот од сушењето.

**Печено месо**

Добијте крцкава надворешност и мека внатрешност за месо, живина или зеленчук.

**Печење На Леб**

Користете ја оваа функција за правење леб и кифлички со многу добри професионални резултати во однос на крцкавост, боја и сјајна кора.



Светилката може автоматски да се деактивира на температура под 80 °C во текот на некои функции на греење.



Ако ја отворите вратата, функцијата микробранова запира. За да ја стартувате повторно, затворете ја вратата.

### 6.3 Поставување: Микробранова рерна

1. Отстранете ги сите додатоци, освен решетката.
2. Притиснете Микробранова рерна на главниот екран.
3. Поставете време и јачина на микробранова.
4. Притиснете START .
5. STOP - притиснете за да ја исклучите функцијата.

Ако ја отворите вратата, функцијата запира. За да ја вклучите повторно, допрете го START .

### 6.4 Јадења

Јадења подменито се состои од збир на програми кои се наменети за специјални јадења. Секое јадење во ова подмени е обезбедено со соодветна поставка. За време на готвењето можете да ги прилагодите времето, температурата и ако е достапна јачината на микробранова.

Кај некои јадења, исто така, може да готвите со Сензор за храна.

1. Влезете во мени и изберете: Јадења.
2. Одберете јадење или тип храна.
3. Прилагодете ги поставките според претпочитаните поставки за готвење. Прилагодете ја тежината. Опцијата е достапна за избраните јадења. Притиснете на **OK**.
4. Ставете ја храната внатре во апаратот според упатствата достапни на екранот.
5. Притиснете START .

Кога ќе заврши функцијата, проверете дали храната е готова. Продолжете го времето за готвење, доколку е потребно.

### 6.5 Омилени



Оваа функционалност е достапна само за избрани модели.

Можете да зачувате до 20 од вашите омилени поставки, како што се функцијата за греење, јадења или функцијата за чистење.

За да ја зачувате поставката, изберете ја омилената поставка и притиснете .

#### Изберете: Омилени

1. Влезете во менито и притиснете: Омилени за да ги проверите зачуваните поставки.
2. Изберете една од зачуваните поставки.
3. Притиснете START за да го започнете готвењето.

#### Избриши: Омилени

1. Влезете во менито и притиснете: Омилени за да ги проверите зачуваните поставки.
2. Притиснете: за да ги избришете зачуваните поставки.

### 6.6 Нагодувања

Ова подмени вклучува листа на поставки.

#### Подмени: Поставка

Јазик	За да го поставите јазикот на апаратот.
Време во денот	За да го поставите тековното време.
Осветленост на екранот	За да ја поставите осветленоста на екранот.
Тоновни на копчиња	За да го вклучите и исклучите тонов на полињата за допир. Не е можно да се исклучат тоновите за .

Јачина на звучниот сигнал	За да го поставите волуменот на тонот на копчињата и сигналите.
Единица температур а	За да се прикаже моменталната температурна единица.

## Подмени: Сервисирање

Демо Режим	Код за активирање / деактивирање: 2468
Верзија на софтвер	Информации за верзијата на софтверот.
Ресетирај ги сите нагодувања	Ги враќа фабричките поставки.

## Подмени: Претпочитани поставки

Светло	Го вклучува и исклучува светлото.
Блок. за безбедност на децата	Спречува ненадејно вклучување на апаратот.
Предзагревање/ Загревање	<p>Ништо - конвенционален начин на предзагревање на апаратот. Поставен е како стандарден и достапен за сите функции за готвење. Претпочитаната поставка може да се смени на друг тип на предзагревање.</p> <p>Еко - предзагревање на апаратот со помала потрошувачка на енергија. Достапен е за сите функции за готвење.</p> <p>Брзо - го намалува времето на загревање. Ова е достапно само за некои функции.</p>

Персонализ. во мирување	За да ги приспособите функциите и кратенките на екранот.
-------------------------	----------------------------------------------------------

## Подмени: Врски

Поврзете се на Wi-Fi	За да го поврзете апаратот со безжичната мрежа.
Wi-Fi	За вклучување и исклучување: Wi-Fi.
Мрежа	За да го проверите статусот на мрежата и јачината на сигналот на: Wi-Fi.
Заборавете ги нагодувањата на мрежата	За исклучување на сегашната мрежа од автоматска конекција со апаратот.
Работење на далечина	За започнување автоматски на далечинска операција по притискање на START. Опцијата е видлива само откако ќе го вклучите: Wi-Fi.

## 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

### 7.1 Блок. за безбедност на децата

Оваа функција го спречува случајното вклучување на апаратот. Може да се активира во секое време.



1. Влезете во мениот.
2. Изберете: Нагодувања / Претпочитани поставки / Блок. за безбедност на децата.

Блок. за безбедност на децата е вклучена. За да овозможите употреба на апаратот, притиснете ги кодираните букви во азбучен ред.

### 7.2 Автоматско исклучување

Заради безбедносни причини, ако функцијата за греење е вклучена и не се

сменат поставките, апаратот автоматски ќе се исклучи по одреден временски период.

 (°C)	 (ч)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Ако имате намера да ја вклучите функцијата за греење за времетраење што




го надминува времето на автоматско исклучување, поставете го времето на готвење. Видете во поглавјето „Функции на часовникот“.

## 7.3 Вентилатор

Кога работи апаратот, вентилаторот се вклучува автоматски за да ги одржува ладни површините на апаратот. Ако го исклучите апаратот, вентилаторот продолжува да работи додека апаратот не се излади.

## 8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИК

### 8.1 Опис на функции на часовникот

Функција	Опис
<b>Тајмер</b>	За да го поставите времетраењето на готвењето. Максимумот е 23 ч 59 мин. За да го поставите што ќе се случи кога ќе истече времето одберете претпочитано: Заврши го дејството. Тајмерот може да се користи независно, дури и кога рерната не работи.
<b>Заврши го дејството</b>	<p> <b>Звучен аларм</b> Кога ќе истече времето, се огласува звучен сигнал. Можете да ја поставите оваа функција кога било, дури и кога апаратот е исклучен.</p> <p> <b>Звучен аларм и запрете со готвењето</b> Кога времето завршува се огласува сигнал и се исклучува функцијата на греење. Не се достапни за функциите за микробранови.</p> <p> <b>Само појавна порака</b> Кога времето завршува се појавува порака на екранот. Оваа функција нема ефект на работата на апаратот.</p>
<b>Одложено активирање</b>	За одложување на почетокот и/или крајот на готвењето. Не се достапни за функциите за микробранови.
<b>Дополнително Време</b>	За да се продолжи времето на готвење.

Функција	Опис
<b>Време на работење</b>	За да покаже колку долго работи апаратот. Максимумот е 23 ч 59 мин. Почнува автоматски кога ќе започне процесот на рерната и престанува кога процесот ќе заврши. Тоа е видливо на главниот екран во случај кога не е поставен друг тајмер. Оваа функција нема ефект на работата на апаратот.

### 8.2 Тајмер

1. Одберете ја функцијата за греење и поставете ја температурата.
2. Притиснете: Тајмер.
3. Поставете го траењето. Можете да го изберете претпочитаното Заврши го дејството со притискање на еден од симболите.
4. Притиснете **OK** за да потврдите и да се вратите на главниот екран.

### 8.3 Одложено активирање

1. Одберете ја функцијата за греење и поставете ја температурата.
2. Притиснете **\*\***.
3. Притиснете: Одложено активирање.
4. Вртете за да го поставите саканото време за почеток и притиснете **OK**.
5. Сега можете да го поставите саканото Крај на готвење или притиснете **OK** за да го прескокнете овој чекор.

6. Притиснете **OK** за да се вратите на главниот екран.

## 8.4 Време во денот

1. Вклучете го апаратот.
2. Притиснете: Нагодувања / Поставка / Време во денот.
3. Поставете го времето.
4. Притиснете **OK**.

## 8.5 Промена на поставките на тајмерот

Поставеното време можете да го смените кога сакате за време на готвењето.

1. Притиснете на **^** / Тајмер.
2. Поставете нова вредност на тајмерот.  
Притиснете **OK**.

## 9. КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 9.1 Вметнување на додатоци


Достапни додатоци во зависност од моделот. Скенирајте го QR-кодот за да проверите како да користите додатоци испорачани со вашиот апарат. Можете да нарачате дополнителна опрема посебно. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го локалниот добавувач.



Употребете соодветни садови за готвење и материјал. Видете во поглавјето „Напомени и корисни совети“, Соодветни садови за готвење и материјали за микробранови.

Мало вовлекување на горниот дел ја зголемува сигурноста и обезбедува заштита од навалување. Сите вдлабнувања се и уреди за спречување превртување. Работ околу решетката ги спречува садовите за готвење да се излизгаат.

Вметнете го додатокот (решетката / тавата) меѓу водилките на држачот за решетката. Погрижете се решетката да го допира задниот дел од внатрешноста на рерната и ногалките да се свртени надолу.



Ако вашата тава има наклон, поставете ја кон задниот дел од внатрешноста на рерната.


Ако има натпис на додатокот, проверете дали е свртен кон вас.

Ако користите плех со отвори, ставете го плехот/тавата одоздола, за да се соберат течностите што капат.

### 9.2 Сензор за храна

Ја мери температурата внатре во храната.

Има две температури за поставување:

- **°C** - температурата во внатрешноста на апаратот. Треба да биде најмалку 25 °C повисока од температурата во средината на храната.
-  - температура во средината на храната.

Препораки:


- Состојките треба да се на собна температура.
- - не користете го со течни јадења.
- За време на готвењето, иглата на сензорот за храна мора да биде целосно ставена во јадењето.

## Готвење со: Сензор за храна

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Постојат ризици од изгореници бидејќи сензорот за храна и држачите за решетки се вжештуваат. Не допирајте ја рачката на сензорот за храна со голи раце. Секогаш користете нараквизи за рерна.


1. Изберете ја функцијата за греење во менито: Функции или јадење од менито: Јадења. Не употребувајте го Сензорот за храна со функциите за микробранова рерна, само стандард функции на греење и комбинирани функции за микробранова рерна. Видете во поглавјето „Секојдневна употреба“.
2. Поставете ја температурата на рерната и времето за готвење, доколку е потребно.
3. Притиснете ОК.
4. Притиснете START .
5. Вметнете го сензорот за храна во јадењето:  
**Месо, живина и риба**  
Ставете ја целата игла на сензорот за храна во месото или рибата на најдебелиот дел.



### Ѓувеч

Поставете го врвот на сензорот за храна во центарот на ѓувечот. Сензорот за храна треба да се стабилизира на едно место за време на печењето. Употребете цврста состојка за да го направите тоа. Употребете го работ на садот за печење за да ја потпрете силиконската дршка на сензорот за храна. Врвот на

сензорот за храна не треба да го допира дното на садот за готвење.



6. Приклучете го Сензорот за храна во приклучницата што се наоѓа во внатрешноста на апаратот. Погледнете во поглавјето „Опис на производот“.
- На екранот е прикажан симболот и моменталната температура на сензорот за храна.
7. ^ - притиснете за да ги прилагодите поставките.
  8. Изберете Сензор за храна картичка за да ја поставите температурата на средината на сензорот или да ја поставите претпочитаната функција:
    - Звучен аларм - кога храната ја достигнува температурата на средината, се огласува звук.
    - Звучен аларм и запрете со готвењето - кога храната ја достигнува температурата на средината, се огласува звук и печењето запира.
    - Само појавна порака - кога храната ќе ја достигне температурата на средината, порака се појавува на екранот.
  9. Притиснете ОК.
  10. Кога храната ја достигнува поставената температура, се огласува сигнал. Проверете дали храната е готова. Продолжете го времето за готвење, доколку е потребно.
  11. STOP - притиснете го за да ја исклучите функцијата за греење.
  12. Исклучете го сензорот за храна од приклучницата и извадете го јадењето од апаратот.

## 10. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ

### 10.1 Препораки за готвење

Процесите на готвење и печење се погодни само на едно ниво.

Температурата и времињата на печење во табелите се само водич. Тие зависат од рецептите и квалитетот и квантитетот на употребените состојки.





Вашиот апарат може да го пече тестото или месото различно од апаратот што сте го имале претходно. Насоките подолу покажуваат препорачани поставки за температура, време на готвење и позиција на решетка за одредени видови на храната.

Бројте ги нивоата на решетката од дното на рерната.

Ако не можете да ги најдете нагудувањата за конкретниот рецепт, побарајте нешто слично.

За совети за штедење на енергија, погледнете во поглавјето „Енергетска ефикасност“.







#### Симболи користени во табелите:





	Вид на храна
	Функција на греење
	Температура
	Додаток

### 10.3 Информации за тестирање

#### Печење на едно ниво

Тестови според: EN 60350-1, IEC 60350-1.

					
Мали колачиња, 20 парчиња по плех <sup>1)</sup>	Горе и долу	Плех за печење <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>	2	150	18 - 28
Мали колачиња, 20 парчиња по плех <sup>1)</sup>	Жежок воздух	Плех за печење <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>	2	150	18 - 28
Посен пандишпан <sup>1)</sup>	Горе и долу	Решетка	1	170	25 - 35






	Тежина (кг.)
	Јачина на микробранови (W)
	Позиции на полици
	Време на готвење (мин)

### 10.2 Бавно готвење

Оваа функција ви овозможува да подготвите посни, крвкв парчиња месо и риба. Користете го Сензорот за храна за да ја измерите температурата во храната. Погледнете ја табелата подолу за да ја најдете препорачаната поставка за температурата  $^{\circ}\text{C}$  на апаратот што ќе ви овозможи да ја постигнете саканата температура во храната  $\curvearrowright^{\circ}\text{C}$ .

За вкус и боја на печење, пржете го месото во топла тава неколку минути пред да го ставите во апаратот. Ставете ја храната во садот за печење и ставете ја на решетката.

$\curvearrowright^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

				°C	
Посен пандишпан <b>1)</b>	Жежок воздух	Решетка	1	170	28 - 38
Леб <b>1)</b>	Горе и долу	Плех за печење <b>2)</b> <b>3)</b>	2	140	28 - 38
Леб <b>1)</b>	Жежок воздух	Плех за печење <b>2)</b> <b>3)</b>	2	140	25 - 35
Пита со јаболка <b>4)</b>	Горе и долу	Решетка	1	170	65 - 75
Пита со јаболка <b>4)</b>	Жежок воздух	Решетка	1	170	57 - 67
Тост <b>1) 5)</b>	Горе	Решетка	2	230	7 - 12

**1)** Предзагрејте го апаратот додека не се постигне поставената температура, користејќи ја поставката: Предзагревање / Ништо. Не ги користете: Предзагревање / Брзо и Еко. Видете во Секојдневна употреба, поставки, подмени: Претпочитани поставки.

**2)** Користете го плехот за печење со наклон кон задниот дел на внатрешноста на рерната.

**3)** Плехот за печење мора да го допира задниот дел од внатрешноста на рерната.






**4)** 2 плеха дијагонално поставени (Ø 20 см). Десната да биде поставена повеќе напред отколку левата.






**5)** Според: IEC 60350-1:2016 и IEC 60350-1:2023.

### Микробранова и Комбинирани функции на Микробранова

Тестови според: EN 60705, IEC 60705.







Употребете решетка. Мора да го допира задниот дел од внатрешноста на рерната.








			°C		
Пандишпан <b>1)</b>	Микробранова рерна	500	-	1	8 - 10
Мелено месо во калап <b>1) 2)</b>	Микробранова рерна	300	-	1	30 - 35
Солени тортички со јајца <b>3)</b>	Микробранова рерна	400	-	1	18 - 23
Одмрзнување на мелено месо (500 g) <b>4)</b>	Микробранова рерна	200	-	1	7 - 8
Колач <b>3)</b>	Конвенционално готвење + Микробранова печка	200	170	1	22 - 27
Потпечени компири <b>5)</b>	Скара + Вентилатор + Микробранова печка	200	180	1	35 - 40

			°C		
Пиле (1100 g) <b>6)</b>	Скара + Вентилатор + Микробранова печка	200	200	1	30
	Топол воздух & горе	-			18 - 23

- 1) Свртете го садот за 1/2, кога ќе помине половина од времето за готвење.
- 2) Користете тенка пластична фолија за микробранови за време на готвењето. Неколку пати избоцкајте ја фолијата пред да готвите.
- 3) Не вртете ја храната за време на процесот на готвење.
- 4) Превртете го месото наопаку преку најдолгата страна, еднаш по 1/3 и втор пат по 2/3 од изминатото време за готвење.
- 5) Свртете го садот надесно за 1/4, кога ќе помине половина од времето за готвење.
- 6) Ставете ја чинијата на дното на рерната. Ставете го пилето директно на решетката со градите надолу. По 30 мин, свртете го пилето наопаку и сменете ја функцијата за греење во: Топол воздух & горе.

### Дополнителни рецепти

					°C	
Пуслици <b>1)</b>	Горе и долу	Плех за печење <b>2) 3)</b>	2	-	100	90 - 180
Пуслици <b>1)</b>	Жежок воздух	Плех за печење <b>2) 3)</b>	2	-	100	90 - 180
Земички <b>1)</b>	Горе и долу	Плех за печење <b>2)</b>	3	-	200	11 - 13
Земички <b>1)</b>	Жежок воздух	Плех за печење <b>2)</b>	3	-	190	10 - 12
Пиле <b>4)</b>	Топол воздух & горе	Плех за печење <b>2)</b>	1	-	200	65 - 75
Пуканки <b>5)</b>	Микробранова рерна	Рамна керамичка чинија	дно	700	-	3 - 4
Готови оброци, изладени (1 порција) <b>6)7)</b>	Микробранова рерна	Решетка <b>8)</b>	1	500	-	7 - 9
Течности во шишиња за бебиња <b>9)</b>	Микробранова рерна	-	дно	1000	-	0.5
Лазани, замрзнати (400 g) <b>10)</b>	Скара + Вентилатор + Микробранова печка	Решетка <b>8)</b>	1	100	210	23 - 28
Лазани, замрзнати (600 g) <b>10)</b>	Конвенционално готвење + Микробранова печка	Решетка <b>8)</b>	1	200	190	48 - 53
Пица, замрзната <b>10)</b>	Конвенционално готвење + Микробранова печка	Решетка <b>8)</b>	1	200	210	12 - 16

						
Печен зеленчук, мешан	Скара + Вентилатор + Микробранова печка	Решетка <b>8)</b>	1	300	180	20 - 25
Печено свинско	Готвење со вентилатор + Микробранова печка	Решетка <b>8)</b>	1	300	165	65 - 70
Полнети печурки	Скара + Вентилатор + Микробранова печка	Решетка <b>8)</b>	1	300	180	12 - 17
Лазањи со суви листови за тестенини	Конвенционално готвење + Микробранова печка	Решетка <b>8)</b>	1	200	165	30 - 35

- 1) Предзагрејте го апаратот додека не се постигне поставената температура, користејќи ја поставката: Предзагревање / Ништо. Не ги користете: Предзагревање / Брзо и Еко. Видете во Секојдневна употреба, поставки, подмени: Претпочитани поставки.
- 2) Користете го плехот за печење со наклон кон задниот дел на внатрешноста на рерната.
- 3) Користете хартија за печење.
- 4) Ставете го пилето со градите надолу. Свртете го на средина од времето за готвење.
- 5) Кесата треба да се извади од апаратот кога зрната ќе престанат да пукаат.
- 6) Покријте ја храната со пластичен капак за микробранова рерна.
- 7) Свртете го садот за 1/2, кога ќе помине половина од времето за готвење.
- 8) Решетката мора да го допира задниот дел од внатрешноста на рерната.
- 9) Ставете го шишето во средината на дното од отворот без да користите какви било додатоци.
- 10) Не вртете ја храната за време на процесот на готвење.

## 10.4 Препораки за микробранови

Ставете ја храната во центарот на решетката. Користете ја првата позиција на решетката.

Превртете или промешајте ја храната кога ќе измине половина од времето за готвење за да ги подобрите резултатите.

Мешајте ги течните јадења од време на време.

Измешајте ја храната пред сервирање.

Ставете ја лажицата во шолја или чаша кога подгревате течности, за да се подобри дистрибуцијата на топлина и да се избегне превривање. Лажицата не смее да допира ниту еден дел од внатрешноста на рерната, тоа може да предизвика искри.

Ставете ја храната во апаратот без пакувањето. Пакуваните готови јадења може да се стават во апаратот само кога пакувањето е отпорно на микробранови.

Видете во поглавјето „Напомени и корисни совети“, Соодветни садови за готвење и материјали за микробранова рерна.

Не покривајте ја храната кога користите комбинирани функции за микробранова рерна. Видете во поглавјето „Секојдневна употреба“.

Не употребувајте функции на микробранова или комбинирани функции за микробранова рерна кога нема храна во апаратот.

### Готвење со микробранови

Покријте ја храната која треба да се готви или подгрева со функции на микробранова. Храната гответе ја без капак само ако сакате да биде крцкава.

Немојте да ги препечете јадењата со одбирање на превисока поставка за јачина и предолго време. Храната може да се исуши, да изгори или да предизвика пожар.

Не користете го апаратот за варење јајца или полжави во нивните оклопи бидејќи можат да експлодираат. Дупнете ја жолчката или испрженото јајце пред да го стоплите повторно.

Избодете ја храната со кожичка или лушпа неколку пати со вилушка пред готвење.

Исечете го зеленчукот на помали парчиња.

Откако сте го исклучиле апаратот, извадете ја храната и оставете ја да отстои неколку минути за да се дистрибуира топлината еднакво.

#### Одмрзнување со микробранови

Ставете ја замрзната, неотпакувана храна на мала превртена чинија со длабок сад одоздола или на држач за одмрзнување или пластично сито, за да може течноста што се ослободува при одмрзнувањето да истекува.

Потоа извадете ги сите одмрзнати парчиња.

Можете да користите микробранови со поголема јачина за готвење на овошјето и зеленчукот без претходно да ги одмрзнувате.








Превртувањето ги подобрува резултатите. За чувствителна храна како што е месо, превртете го двапати во текот на одмрзнувањето.









### 10.5 Погодни садови за готвење и материјали со микробранови

Соодветна само за садови и материјали отпорни на микробранови. Користете ја табелата подолу за референца.

Проверете ја спецификацијата на садот за готвење / материјал / садот за храна пред употреба.

За другите специфични садови за готвење во микробранова што не се наведени во оваа табела, следете ги упатствата на производителот.

Садови за готвење / материјал	 	 	  
Огноотпорно стакло и порцелан без метални компоненти, на пр. огноотпорно стакло	✓	✓	✓
Стакло што не е огноотпорно и порцелан без сребрени, златни, платинести или метални декорации	✓	✗	✗
Стакло и стакло-керамика направена од огноотпорен материјал / материјал отпорен на мраз	✓	✓	✓
Керамички и грнчарски производи без кварц или метални компоненти и глазури кои содржат метал	✓	✓	✓
Керамика, порцелан и грнчарија со неглазирано дно или со мали дупки, на пр, на рачките	✗	✗	✗
Пластика отпорна на топлина до 200 °C	✓	✓	✗
Само картон, хартија	✓	✗	✗
Тенка пластична фолија	✓	✗	✗
Тенка пластична фолија за микробранови	✓	✓	✗
Садови за печење направени од метал, на пример, емајл, лиено железо	✗	✗	✗
Плехови за печење, со црн лак или обложени со силикон	✗	✗	✗

Садови за готвење / материјал	 	 	   
Плех за печење	X	X	X
Решетка	✓	✓	✓

## 10.6 Поставки за јачина

Податоците подолу се само насоки.

### 800 - 1000 W

- Подгревање течности

### 600 - 700 W

- Крчкање ориз
- Готвење зеленчук
- Пуќанки

### 400 - 500 W

- Подгревање јадења во една чинија
- Крчкање чорби

- Одмрзнување и подгревање готови замрзнати јадења

### 300 W

- Готвење / подгревање чувствителни јадења
- Подгревање храна за бебиња
- Продолжување со готвење

### 100 - 200 W

- За одмрзнување леб, овошје и колачи, сирење, крем, путер, месо и риба
- Топење на чоколадо и путер

## 11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

## 11.1 Белешки околу чистењето

### Средства за чистење

- Предниот дел на апаратот чистете го само со крпа од микрофибер натопена со топла вода и умерено средство за чистење.
- Користете раствор за чистење за да ги исчистите металните површини.
- Чистете ги дамките со благ детергент.

### Секојдневна употреба

- Исчистете ја внатрешноста на апаратот по секоја употреба. Насобирањето мрсноти или други остатоци од храна може да резултира со пожар.
- Исчистете го внимателно таванот на апаратот од остатоците на храна и мрснотија.
- Не чувајте храна во апаратот подолго од 20 минути. Исушете ја внатрешноста на апаратот само со крпа од микровлакна после секоја употреба.


### Додатоци

- Чистете ги сите додатоци по секоја употреба и оставете ги да се исушат. Користете само крпа од микрофибер натопена со топла вода и умерено средство за чистење. Не чистете го приборот во машината за миенење садови.
- Не чистете ги додатоците што не се лепат со употреба на абразивни средства за чистење или предмети со остри рабови.

## 11.2 Држачи на решетки што се вадат

Извадете ги држачите за решетки за да го исчистите апаратот.

1. Исклучете го апаратот и почекајте да се олади.
2. Внимателно извлечете ги држачите на решетката нагоре и надвор од предното резе.
3. Извлечете ги потпорите од задната дршка.



Ставете ги полиците по обратен редослед.

Ако телескопските шини се испорачани, иглите за потпирање мора да бидат насочени кон предната страна.

### 11.3 Замена на светилката

#### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Опасност од изгореници, стаклениот капак може да е жежок. Користете заштитна ракавица кога ја допирате светилката.

Замената на светилката е дозволена само од сервисирање. Контактирајте со вашиот овластен центар за сервисирање.

## 12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

#### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 12.1 Што да се направи ако...

Опис на проблемот	Причина и решение
Не можете да го вклучите или да ракувате со апаратот.	Апаратот не е поврзан со електрично напојување или не е правилно поврзан.
Апаратот не се загрева.	Часовникот не е поставен. За да го поставите часовникот погледнете во поглавјето „Функции на часовникот“.
	Вратата не е добро затворена.
	Избил осигурувач. Проверете дали осигурувачот е причина за проблемот. Ако проблемот и понатаму се појавува, стапете во контакт со квалификуван техничар.
	Блок за безбедност на децата е вклучена.
Светлото е исклучено.	Светилката е прегорена. Заменете ја светилката. За повеќе детали видете во поглавјето „Нега и чистење“.
Проблем со бежичниот сигнал.	Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа. Проверете ги домашната мрежа и рутерот. Рестартирајте го рутерот.
Инсталиран е нов рутер или се сменил рутерот за конфигурација.	За да го конфигурирате апаратот и мобилниот уред повторно, видете во поглавјето „Пред прва употреба“, Бежично поврзување.
Јачината на сигналот на бежичната врска е слаб.	Ставете го рутерот колку што може поблиску до апаратот.
Бежичниот сигнал е прекинат од микробранова печка која е ставена до апаратот.	Исклучете ја микробрановата печка. Избегнувајте да користите микробранова печка и работење на далечина на апаратот во исто време. Микробрановите го прекинуваат WiFi сигналот.

## 12.2 Кодови за грешки

Кога ќе се појави код со грешка, екранот покажува порака со грешка. Ќе најдете листа со проблеми во табелата подолу.

Код и опис	Решение
<b>F102</b> - вратата не е целосно затворена или бравата на вратата е скршена. <b>1)</b>	Затворете ја вратата. Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.
<b>F111</b> - Сензор за хранане е точно ставен во приклучокот.	Ставете го Сензор за храна до крај во штекерот.
<b>F240, F239</b> - полињата со допир на екранот не работат соодветно.	Исчистете ја површината на екранот. Проверете далсе полињата за допир се валкани.
<b>F908</b> - системот на апаратот не може да се поврзе со контролната плоча.	Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.
<b>F131</b> - температурата на сензорот на magnetron е многу висока. <b>1)2)</b>	Исклучете го апаратот и почекајте да се олади. Повторно вклучете го апаратот.
<b>F602, F603</b> - Wi-Fi е недостапна. <b>1)2)</b>	Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.

**1)** Кога една од овие грешки се уште се појавува на екранот, значи дека можеби е исклучен погрешен подсистем. Во тој случај контактирајте го дилерот или овластениот сервисен центар.

**2)** Ако една од овие грешки се појавува, преостанатиот дел од функциите на апаратот ќе продолжи да работи како и обично.

## 12.3 Сервисни податоци

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај Вашиот дилер или во овластениот сервисен центар.

Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации. Плочката со спецификации се наоѓа на предната рамка на апаратот. Се гледа кога ќе ја отворите вратата. Не отстранувајте ја плочката со спецификации од апаратот.

### Препорачуваме овде да ги запишете податоците:

Модел (MOD.) :

Број на производ (PNC):

Сериски број (S.N.):

## 13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

### 13.1 Информации за производот за потрошувачката на енергија и максималното време за постигнување на применливиот режим со мала моќност

Потрошувачка на енергија кога мрежата е во мирување	0.8 W
Потрошувачка на енергија во режим на мирување	2.0 W
Максимално време потребно за опремата автоматски да го достигне применливиот режим со мала моќност	20 мин

За упатства како да ја вклучите и исклучите безжичната мрежна конекција, погледнете во поглавјето „Пред прва употреба“.

### 13.2 Совети за штедење енергија

Следниве совети подолу ќе ви помогнат да заштедите енергија кога го користите вашиот апарат.

Проверете дали вратата на апаратот е правилно затворена кога работи апаратот. Не отворајте ја вратата на апаратот многу често за време на готвењето. Одржувајте го чист дихтунгот на вратата и проверете дали е добро фиксиран на својата позиција.

Користете метални садови и темни плехови и садови кои ја одбиваат светлината за да го зголемите штедењето на енергија (но само кога користите функција без микробранови).

Не предзагревајте го апаратот пред готвење освен ако не е посебно препорачано.

Правете колку што е можно помали паузи меѓу готвењето кога правите повеќе јадења истовремено.

#### Готвење со вентилатор

Кога е можно, користете ги функциите за готвење со вентилатор за да заштедите енергија.

#### Преостаната топлина

Кога траењето на готвењето е подолго од 30 минути, намалете ја температурата на апаратот за минимум 3 - 10 минути пред крајот од готвењето. Преостанатата топлина во апаратот ќе продолжи да готви.

Користете ја преостанатата топлина за да ја задржите храната топла или да ги загреете другите јадења.

Кога ќе го исклучите апаратот, екранот ја покажува преостанатата топлина или температура.

Ако е активирана програма со Тајмер и времето за готвење е подолго од 30 мин, грејните елементи автоматски се исклучуваат порано во некои функции на апаратот.

#### Одржување на топлина кај храната

Одберете ја најниската поставка за температура за да ја искористите преостанатата топлина и да ја одржите храната топла. Показателот за преостаната топлина или температура се појавува на екранот.


#### Готвење со исклучена светилка


Исклучете ја светилката за време на готвењето. Вклучете ја кога ќе имате потреба.

#### Режим на мирување

По 2 мин екранот е во режим на мирување.

## 14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги

апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.





